



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Službeni vespnik SR
Makedonija
91001 Skopje
fan 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 29 март 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 15

ГОД. XLI

Цена на овој број е 68 динари. – Преплатата за 1985 година изнесува 1.852 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

225.

Врз основа на член 127 став 6 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ ДЕВИЗИ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ НА ПРЕВОЗ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН СООБРАЌАЈ ВО 1985 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се пропишуваат условите и начинот под кои организациите на здружен труд што користат услуги на превоз на стоки (во натамошниот текст: корисници на услуги) им пренесуваат девизи на организациите на здружен труд што даваат услуги на превоз во меѓународниот стоквен, поморски, речен, друмски и воздушен сообраќај (во натамошниот текст: даватели на услуги).

2. Давателите на услуги на превоз ги наплатуваат услугите од точка 1 на оваа одлука од корисниците на услуги на превоз согласно со одредбата на член 127 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

3. Корисниците на услуги на превоз на стоки при извозот се должни во моментот на остварувањето девизен прилив од извоз на стоки и услуги да им пренесат девизи на давателите на услугите во вредност на извршената услуга на превоз на странска релација.

4. Корисниците на услуги на превоз на стоки при увозот се должни веднаш по извршената услуга на превоз или во рокот што е договорен, да пренесат девизи во корист на давателите на услуги, во височина на вистинските трошоци на превозот на странска релација на тој начин што од вредноста на услугата на превоз ќе пренесат девизи во следниот износ:

- 1) 70% – во поморскиот, линискиот превоз и речниот превоз;
- 2) 50% – во поморската слободна пловидба;
- 3) 55% – во воздушниот превоз;
- 4) 55% – во друмскиот превоз.

5. По исклучок од одредбите на точ. 3 и 4 од оваа одлука, кога корисниците на услуги на превоз при извозот на стоки остваруваат девизен прилив во определени рати или не остваруваат девизен прилив, и при увозот на стоки на кредит или по пат на компензација, се должни со организациите на здружен труд – даватели на услуги на превоз, да го договорат рокот за пренос на девизи и во договорениот рок да извршат пренос на девизите, во вредност на извршената услуга на превоз при извозот, односно во височина на вистинските трошоци на превозот на странска релација при увозот.

6. Давателите на услуги се должни по приемот на девизи од точ. 3, 4 и 5 на оваа одлука, на корисниците на пре-

возот да им извршат враќање на динарите од точка 2 на оваа одлука во износ на:

1) динарски платената фактура за превоз на стоки при извозот;

2) делот на динарски платената фактура при превозот на стоки при увозот, за кој е извршен пренос на девизи.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 99

7 март 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљариќ, с. р.

226.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84) и член 185 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82) заради извршување на одредбите на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83 и 71/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБАТА НА ДЕВИЗИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за користењето на девизите што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажбата на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажбата на девизи и за ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/82, 64/82, 26/83, 64/83 и 16/84) во називот на Одлуката по зборот: „влог“ текстот до крајот се брише.

2. Во точка 3 став 3 се брише.

3. Точ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 бришат.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 100
7 март 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

227.

Врз основа на член 277 став 2 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА

1. Во Одлуката за височината на стапката на затезната камата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/82, 40/83 и 53/84) во точка 1 зборовите: „од 62%“ се заменуваат со зборовите: „од 71%“.

2. По точка 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука не се однесува на втасаните а ненамирени девизни обврски произлезени од договори со странство.“

3. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 101
28 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

228.

Врз основа на член 121 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84) и член 185 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82) заради извршување на одредбите на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83 и 71/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО НА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБА НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ОСНОВЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Одлуката за условите и начинот на продажба на одделни производи од домашно производство на странски физички лица за динари што потекнуваат од продажба на ефективни странски пари и за ослободување од плаќа-

ње основен данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/82 и 26/83), престанува да важи.

2. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 102
7 март 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

229.

Врз основа на член 33 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Организациите на здружен труд што вршат превоз на патници и предмети на пругите на југословенските железници можат цените за превоз на патници утврдени во тарифните табlici за превоз на патници, цените за превоз на предмети утврдени во тарифните табlici за превоз на предмети и цените за споредните услуги во превозот на предмети, како и додатоците во патничкиот сообраќај, што се формирани според прописите и што постоеле на денот на влегување во сила на оваа одлука, да ги зголемат, и тоа за:

– превоз на патници	до 15%
– превоз на предмети	до 32%
– споредни услуги во превозот на предмети	до 32%
– додатоци во патничкиот сообраќај	до 15%

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1985 година.

Е. п. бр. 103
21 март 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

230.

Врз основа на член 66 став 1, во врска со член 65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигураници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии, усогласени според член 64 и член 65 став 1 од Законот за

пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, се усогласуваат во текот на 1985 година, со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица така што почнувајќи од 1 јануари 1985 година, се зголемуваат за 10% од износот на пензијата што на уживателот на пензија му припаѓаше за месец јануари 1985 година.

2. Вкупниот износ на пензијата и на додатокот кон пензијата на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на лицата одликувани со Орден народен херој и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година не може да го премине износот на највисокиот месечен личен доход на функционер во федерацијата од претходната година.

3. Исплатата на усогласените износи на пензиите според одредбите од оваа одлука, што се остварени по 1 јули 1983 година, ќе се изврши во согласност со чл. 83 и 169 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 12-1

25 март 1985 година

Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

231.

Врз основа на член 43 став 5 и член 44 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕТО, ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА

Член 1

Уживателот на инвалидска пензија односно на старосна или предвремена старосна пензија, корисникот на месечен паричен надомест поради престанок на активната воена служба по потреба на службата од член 43 ст. 1 и 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: Законот) и уживателот на семејна пензија, како и дете од член 43 став 3 на Законот стекнува право на додаток за помош и нега ако военолекарската комисија од член 115 на Законот оцени и даде мислење дека за основните животни потреби му е неопходна постојана помош и нега од друго лице.

Член 2

Лицата од член 1 на оваа одлука, со оглед на тежината на нивната здравствена состојба се распоредуваат во прва односно втора група од член 43 став 4 од Законот, врз основа на медицинските услови и мерила утврдени во прилогот – Медицински услови и мерила за распоредување на уживателите на пензии, на корисниците на месечен паричен надомест поради престанок на службата по потреба на службата и на децата на воените осигуреници односно на уживателите на пензии според степенот на здравствена неспособност, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 3

Додатокот за помош и нега се определува од основот кој претставува 50% од најнискиот пензиски основ од кој, според Законот се определуваат пензиите на воените осигуреници во времето за кое тој додаток им припаѓа.

Член 4

На уживателот на пензија и на корисникот на месечен паричен надомест од член 1 на оваа одлука додатокот за помош и нега му припаѓа во износ:

1) 100% од основот – ако е распореден во прва група на здравствена неспособност;

2) 80% од основот – ако е распореден во втора група на здравствена неспособност.

Додатокот за помош и нега на дете од член 1 на оваа одлука му припаѓа во износ:

1) 60% од основот – ако е распоредено во прва група на здравствена неспособност;

2) 40% од основот – ако е распоредено во втора група на здравствена неспособност.

Член 5

На уживателот на додаток за помош и нега кој е сместен во болница или во друга стационарна здравствена установа, во установа за стари и изнемоштени или во друга установа во која му е обезбедена исхрана и потребна помош и нега, му се запира исплатата на тој додаток за време над 30 дена.

Ако уживателот на додаток за помош и нега ги поднесува во целост или делумно трошоците за сместување од став 1 на овој член, додатокот за помош и нега му припаѓа и за времето на такво сместување.

Член 6

На лицето кое до денот на влегувањето во сила на оваа одлука било уживател на додаток за помош и нега тој додаток ќе се усогласи по службена должност со одредбите на оваа одлука.

Новиот износ на додаток за помош и нега усогласен по службена должност му припаѓа од денот на почетокот на применувањето на оваа одлука.

Ако износот на додатокот за помош и нега кој на уживателот му се исплатува до усогласувањето според став 1 од овој член е поголем од износот на тој додаток усогласен со одредбите на оваа одлука, тој поголем износ му припаѓа додека, со зголемувањето на новиот, тие износи не се изедначат.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите за стекнувањето, за височината и начинот на користење на додатокот за помош и нега („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/77, 58/77 и 68/84).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 16-1

25 март 1985 година

Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

Прилог

МЕДИЦИНСКИ УСЛОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ, НА КОРИСНИЦИТЕ НА МЕСЕЧЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ПОРАДИ ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБА ПО ПОТРЕБА НА СЛУЖБАТА И НА ДЕЦАТА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ОДНОСНО НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА НЕПОСОБНОСТ

1. Во првата група се распоредуваат осигурени лица:

1) на кои им се ексартикулирани двете раце во рамето;

2) на кои им се ампутирани двете раце над лактот, а со протетизирање не се оспособени за самопослужување;

3) на кои им се ампутирани двете раце во подлакотот, а протетизирање и протетичка рехабилитација не е можна од локални или од општи медицински причини;

4) кај кои е консолидирана фрактура на вратниот дел на 'рбетниот мозок или болест на вратниот дел на 'рбетниот мозок со појави на парализа на горните или долните екстремитети ако не може да се оспособат за самопослужување, па не можат да се служат со раце ни да се движат и претежно се врзани за постела;

5) кај кои постојат последици од прелом на 'рбетниот столб со повреди на 'рбетниот мозок и на 'рбетномозочните нерви што се придружени следени со целоска парализа на лумбосакралниот плексус и со млитава или спастична парализа, ако и покрај употребата на апарат се неподвижни и претежно се врзани за постела;

6) на кои им се ексартикулирани двете носе во колкот, без оглед на протетизирање;

7) на кои им се ампутирани двете нозе во натколеникот, а за протетизирање постојат локални и општи медицински контраиндикации, па протетизирањето е невозможно;

8) на кои им се ампутирани двете нозе во потколеникот, а протетизирањето не е можно и не е направено поради локални или општи медицински причини, ако не можат да се служат со раце, поради прогресивно заболување, или поради последици од распоредување на рацете или тешки последици од повредување или болест на цервикобрахијалниот плексус;

9) на кои им е ампутирана едната нога над коленикот ако постои прогресивно заболување на другата нога во битен степен, а протетизирање не е можно и претежно се врзани за постела;

10) кај кои последиците од невромускуларните заболувања на горните и долните екстремитети се трајни и тешки, па не можат да се служат со раце, се неподвижни и претежно се врзани за инвалидска количка;

11) кај кои последиците од воспалително или деформирачко заболување на зглобовите на горните и долните екстремитети и на 'рбетниот столб се трајни и тешки, па не можат да се служат со раце, се неподвижни и трајно се врзани за постела или инвалидска количка;

12) кај кои постојат тешки трајни последици на повреди или заболувања на централниот или периферниот нервен систем и на мускулите, што доведе до трајно растројство на подвижноста на екстремитетите, до тешка или целосна одземеност на екстремитетите и растројство на координацијата на движењето, или до тешко и трајно растројство на рамнотежата, така што претежно се врзани за постела и се неспособни за самопослужување;

13) кај кои е установена умна заостанатост од поголем степен со количник на интелигенција од 0 до 36 (IQ-35). За случаите на умна заостанатост од поголем степен, неопходно е решение од надлежниот орган за работи на здравјето и социјалната заштита за категоризација на децата спречени во развојот. Бидејќи спреченоста во умниот

развој често е придружена со помали или поголеми смеќавања во физичкиот развој, при оценување на способноста на такви лица треба да се има предвид вкупната спреченост и нејзиното влијание врз можноста за неопходно самопослужување;

14) кај кои е утврдена деменција со поголем степен, или дезинтеграција на личноста во терминална фаза, која битно се одразува на расудувањето и целесобразноста на постапката, а придружена е и со дезориентација во времето, просторот и спрема лица и што не можат да вршат најпотребно самопослужување. За тие случаи е неопходна исцрпна медицинска документација за спроведеното лекување, вклучувајќи и болничко лекување со исцрпен психичко-психијатриски статус;

15) кај кои постои најтешка форма на хронична кардијална, респираторна или кардиореспираторна инсуфициенција поради болест или повреда на градниот кош, срцето, белите дробови или медијастинумот, со манифестни знаци на декомпензација, и што се врзани за постела;

16) кај кои постојат најтешки растројства при варење на храна, ако се придружени со инаниција и кохекција, и што трајно се врзани за постела;

17) кои поради болест или повреда останале слепи на двете очи и изгубиле чувство за светлост на двете очи или кои имаат чувство на светлост со точна проекција или кои постигаат острина на видот со корекција до 0,05. За овие случаи е неопходна исцрпна медицинска документација од која се заклучува дека е во прашање органска состојба што довела до загуба на видот.

2. Во втората група се распоредуваат осигурени лица:

1) на кои им се ампутирани двете нозе без оглед на протетизирање, ако постојат битни пречки за служење со водечката рака;

2) кај кои постојат истоострани или вкрсни ампутации на едната нога и едната рака, без оглед на височината на ампутацијата и без оглед на протетизирањето;

3) кај кои поради болест или повреда на органот за вид острината на видот на око на кое подобро гледа со корекција е под 0,10 или со острина на видот од 0,10 на тоа око ако постои стеснување на видното поле до 5 степени на истото око. За овие случаи е неопходна исцрпна медицинска документација, од која се заклучува дека е во прашање органска состојба која довела до такво намалување на острината на видот и до такво стеснување на видното поле;

4) кај кои постои трајна потреба за хемодијализа и за придружник во заминување и враќање;

5) кај кои постојат битни и трајни последици на повреди или заболувања на централниот или периферниот нервен систем или на мускулот, ако довеле до битно растројство на задвиженоста на екстремитетите, до координација на движењето, до битно растројство на мускулниот тонус и битно растројство на мускулната сила или до трајно растројство на рамнотежата, во таков степен и обем да можат да се опслужуваат во станот, или за движење надвор од станот и покрај употребата на рачни ортопедски помагала, им е неопходна помош од друго лице;

6) кај кои е утврдена умна заостанатост со количник на интелигенција од 36 до 50 (IQ 36-50). За таа група е неопходно решение од надлежниот орган за работи на здравјето и социјално осигурување за категоризација на децата спречени во развојот;

7) кај кои е утврдена деменција од поголем степен, или поголем степен на психичка дезинтеграција на личноста, со можности на самопослужување во стан, но за движење надвор од станот им е неопходен придружник. За тие случаи е неопходна исцрпна медицинска документација;

ја за спроведеното лекување вклучувајќи го и болничкото лекување со исприен фпичко-психијатриски статус.

8) со тешка форма на кардијална, респираторна или кардиореспираторна инсуфициенција поради болест или повреда на градниот кош, срцето, белите дробови или медијастинумот, со изразени знаци на декомпензација, што само делумно се способни за вршење на дејствие за задоволување на основните животни потреби во станот, а надвор од станот не се во можност да се движат без непосредна помош од друго лице;

9) заболени од малигни тумори во терминалниот стадиум, кои поради тешка општа состојба на потхранетост и болови не можат да се движат надвор од станот.

232.

Врз основа на член 130 точка 8 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/85, Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА ВО 1985 ГОДИНА

1. На уживателот на старосна, инвалидска или семејна пензија на кој пензијата му се исплатува на товар на средствата на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници ќе му се исплати надомест за закрепнување во 1985 година во износ од 3.400 динари.

2. На уживателот на старосна, инвалидска или семејна пензија кој во 1985 година бил вработен или вршел професионална дејност односно самостојна дејност со личен труд со средства на грудот во сопственост на граѓаните, не му припаѓа надоместот од точка 1 на оваа одлука.

3. Ако семејна пензија користат двајца или повеќе соуживатели, надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати во еден износ.

4. Износот на надоместот утврден во точка 1 на оваа одлука се исплатува во еден износ и втасува за исплата со пензијата за мај 1985 година. Исплата на надоместот по оваа одлука ќе изврши Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници по службена должност.

5. Надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од средствата издвоени и наменети за закрепнување на уживателите на пензија.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 14-1

25 март 1985 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

233.

Врз основа на член 24 од Законот за детскиот пензија и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/76 и 7/85), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. На воениот осигуреник кој ги исполнува условите за стекнување право на додаток на деца продолжени се Заедницата за додаток на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници, му припаѓа додаток на деца, и тоа:

1) за дете до наполниети шест години на живот - во износ од 1.700 динари месечно;

2) за дете од наполниети шест години до наполниети 15 години на живот, а за дете на редовно школување во осумгодишно училиште до крајот на учебната година во која наполнива 15 години возраст, како и за дете кое наполнило над 15 години возраст ако е на редовно школување во училиште за средно насочено образование или во друго средно училиште - во износ од 2.200 динари месечно;

3) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или во друга висока школа односно на вонредно школување на прва година на студија ако детето се школува во местото на службување односно во местото на живеалиштето на воениот осигуреник, како и за дете на полно неспособно за стопанисување - во износ од 2.700 динари месечно;

4) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или во друга висока школа односно на вонредно школување на прва година на студија, ако детето се школува надвор од местото на службување односно надвор од местото на живеалиштето на воениот осигуреник - во износ од 3.200 динари месечно.

2. На воениот осигуреник од точка 1 на оваа одлука кому вкупниот приход по член на семејството од приходната година е еднаков или помал од износот на една четвртина од просекот на личниот доход кој му припаѓа на активно воено лице со чин постар водник I класа, без зголемувањето на тој додаток спрема годините поминати во чинот, назначен на формациско место за кое е определена 21. положбена група, му припаѓа додаток на деца, и тоа:

1) за дете до наполниети шест години на живот - во износ од 2.200 динари месечно;

2) за дете од наполниети шест до наполниети 15 години на живот, а за дете на редовно школување во основно училиште до крајот на учебната година во која наполнива 15 години возраст, како и за дете кое наполнило над 15 години возраст ако е на редовно школување во училиште за средно насочено образование или во друго средно училиште - во износ од 2.700 динари месечно;

3) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или во друга висока школа односно на вонредно школување на прва година на студија, ако детето се школува во местото на службување, односно во живеалиштето на воениот осигуреник, како и за дете на полно неспособно за стопанисување - во износ од 3.200 динари месечно;

4) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или во друга висока школа односно на вонредно школување на прва година на студија, ако детето се школува надвор од местото на службување, односно од живеалиштето на воениот осигуреник - во износ од 3.700 динари месечно.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на додатокот на деца на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/84).

4. Оваа одлука се применува од 1 март 1985 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 13-1

25 март 1985 година

Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

234.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84) во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/84), Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/85) и точка 7 од Одлуката за критериумите за замена на кредитите од примарна емисија за селективни намени со монетизација со селективно обложување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/83), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/85) во точка 16 став 1 по зборовите: „од три месеци” наместо запирката се става точка а текстот до крајот на ставот се брише.

Ставот 2 се брише.

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3.

2. Во точка 17 став 1 по зборовите: „до три месеци” наместо запирката се става точка, а текстот до крајот се брише.

Ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

3. Во точка 25 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка до 30 јуни 1985 година банките можат да користат примарна емисија за монетизација на вложувањата во сезонски залихи на пченка од родот на 1984 година во висина до 53% од состојбата на нивното побарување од организациите на здружен труд по основ на монетизацијата за тие залихи, со тоа што краен рок за враќање на користената примарна емисија по овој основ е 31 октомври 1985 година”.

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5.

4. Во точка 26 став 6 зборовите: „став 3” се заменуваат со зборовите: „став 4”.

5. Во точка 29 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка до 30 јуни 1985 година банките можат да користат примарна емисија за монетизација на вложувањата во формирањето на стоковни резерви на пченка од родот на 1984 година во висина до 53% од состојбата на нивното побарување од организациите на здружен труд односно од други општествени правни лица кај кои се формираат тие резерви, со тоа што краен рок за враќање на користената примарна емисија по овој основ е 31 октомври 1985 година.”

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5.

6. Во точка 30 во ставот 2 зборовите: „до една година” се заменуваат со зборовите: „до две години”, а процентот: „53%” се заменува со процентот: „35%”, а процентот: „74%” – со процентот: „50%”.

Во ставот 5 зборовите: „до една година” се заменуваат со зборовите: „до две години”, а процентот: „53%” се заменува со процентот: „35%”, а процентот: „74%” – со процентот: „50%”.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 15

20 март 1985 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,

Радован Макиќ, с. р.

235.

Врз основа на член 24 и член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84) во согласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1985 ГОДИНА

1. Заради остварување на задачите на монетарно-кредитната политика што ја спроведуваат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, како и банките со својата деловна политика, во поглед на усогласувањето на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и динарските пласмани на банките утврдени во точ. 2 и 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година, со оваа одлука се регулираат обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките).

2. Во согласност со одредбата на точка 1 од оваа одлука банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1985 година ќе обезбедат:

1) порастот на нивната нето домашна актива да изнесува најмногу до:

- 5,3% на ден 30 април;
- 5,4% на ден 31 мај;
- 5,6% на ден 30 јуни;

2) порастот на нивните динарски пласмани да изнесува најмногу до:

- 7,6% на ден 30 април;
- 8,6% на ден 31 мај;
- 9,7% на ден 30 јуни;

3) порастот на другите нивни кредити и побарувања во девизи од точка 5 под г) да изнесува најмногу до 1,5% на ден 30 јуни 1985 година.

При утврдувањето на порастот на нето домашната актива во смисла на став 1 од оваа точка не се зема предвид ефектот од промената на курсот на динарот.

Порастот на нето домашната актива, на динарските пласмани и на другите кредити и побарувања во девизи, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета во однос на нивната книговодствена состојба на ден 31 декември 1984 година, според образецот КН-БИФО.

За износот на непокриеното пречекорување на динарските пласмани на ден 31 декември 1984 година се намалува износот на можниот пораст на пласманите од став 1 на одредбата под 2 од оваа точка.

3. Банките што даваат кредити за извоз на стоки и услуги можат својата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден во точка 2 став 1 од одредбата под 1 и 2 на оваа одлука за износот на порастот на тие кредити во периодот јануари-јуни 1985 година, а најмногу во висина до 2,0% на ден 30 април, до 3,0% на ден 31 мај и до 4,0% на ден 30 јуни 1985 година во однос на состојбата на тие кредити на ден 31 декември 1984 година.

4. Во рамките на точка 2 став 1 од одредбата под 1 и 2 на оваа одлука, банките со својата деловна политика ќе обезбедат:

1) приоритет на пласманите за финансирање на тековната репродукција;

2) инвестиционите кредити од банките во основни средства на корисниците на општествени средства да им се зголемуваат побавно во однос на утврдените рамки на порастот на вкупните пласмани на банките, така што во тие рамки да се обезбеди побрз растеж на инвестиционите кредити на банките во основни средства за приоритетни намени.

Во рамките на порастот на инвестиционите кредити на банките од став 1 на оваа одредба, инвестиционите кредити на банките за други намени можат да се зголемат најмногу до 2,0% на ден 30 јуни 1985 година во однос на нивната книговодствена состојба на ден 31 декември 1984 година.

5) Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука ги опфаќа:

- 1) динарските пласмани;
- 2) девизните пласмани, и тоа:

а) побарувањата во девизи од организации на здружен труд настанати по основ на користење странски кредити, во смисла на Законот за земање определени стокковни кредити во странство во 1983, 1984 и 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/83, 35/83, 22/84 и 71/84).

б) инвестиционите кредити на банките од средствата на кредити на Меѓународната банка за обнова и развој и нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и ЕУРОФИМА,

- в) ЦЦЦ кредити за увоз на стоки, и
- г) другите кредити и побарувања во девизи;
- 3) другата актива и пасива во нето износ.

6. Под динарски пласмани на банките, во смисла на точка 2 од оваа одлука, се подразбираат динарските пласмани што банките им ги даваат на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица и граѓани, освен динарските пласмани што им ги даваат на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, на Пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштенската штедилница.

7. Под инвестициони кредити на банките во основни средства на корисниците на општествени средства за приоритетни намени, во смисла на точка 4 став 1 од одредбата под 2 на оваа одлука, се подразбираат кредитите на банките: за објекти што ќе придонесат за зголемување на извозот на стоки и услуги и за порационална супституција на увозот, за производство на енергија од домашни извори, за производство на храна, за производство и набавка на шински возила и бродови, за развој на малото стопанство, како и за модернизација и реконструкција на капацитети заради подобрување на нивното технолошко ниво во дејностите што се значајни за побрзо структурно приспособување на стопанството, при истовремено почнување на неопходна изградба на нови објекти заради обезбедување на континуитет во производството, посебно во областа на енергетиката и за изградба на објекти за водоснабдување што се неопходни заради спречување на поголеми нарушувања во снабдувањето со вода.

8. По исклучок, во рамките на нето домашната актива и динарските пласмани на банките, во смисла на точ. 2 до 7 на оваа одлука, обврската за ограничување на порастот нема да се применува на:

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата настрадани од земјотрес, пласманите од дополнителни и посебни средства што се користат за побрз развој на САП Косово, а најмногу до висината на остварениот прилив на средствата за тие намени во согласност со законите и други прописи.

2) пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродови и на изведувањето инвестициони работи во странство на кредит – до висината на средствата примени во 1985 година за таа намена од Југословенската банка за меѓународна економска соработка; на инвестиционите кредити на банките што ги следат пласманите од постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини – во делот што се формира со здружување на труд и средства на организациите на здружен труд, како и на инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и на ЕУРОФИМА, така што порастот на овие пласмани да може да се ограничи ако нивниот пораст отстапува побитно од планираниот.

3) инвестиционите кредити на банките од средствата на кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и на нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и ЕУРОФИМА;

4) побарувањата во девизи од организации на здружен труд настанати по основ на користење странски кредити, во смисла на Законот за земање определени стокковни кредити во странство во 1983, 1984 и 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/83, 35/83, 22/84 и 71/84) и ЦЦЦ кредити за увоз на стоки, што според посебниот заклучок на Сојузниот извршен совет, во поглед на нивното изземање од обврската за ограничување, се издначуваат со стокковните кредити од оваа одредба.

Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа точка се должни да обезбедат посебно следење на тие пласмани во своите книговодствени евиденции.

9. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неискористениот дел на порастот на динарските пласмани до висината на пропишаниот пораст утврден за секој месец во смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 4 на оваа одлука.

Банките што нема да остварат пораст на пласманите за извоз на стоки и услуги во смисла на точка 3 од оваа одлука можат да им го отстапат на други банки износот на неискористениот дел од порастот на пласманите во смисла на таа точка, под услов тоа отстапување да се врши наменски само за давање на пласмани за извоз на стоки и услуги. Наменско отстапување на неискористениот дел на порастот на пласманите за извоз на стоки и услуги можат да вршат и банките од став 5 на оваа точка.

Банките што нема да остварат пораст на другите кредити и на побарувањата во девизи во смисла на точка 2 став 1 одредба под 3 од оваа одлука можат да им го отстапуваат на други банки износот на неискористениот дел од порастот на пласманите во смисла на таа одредба под услов тоа отстапување да се врши наменски само за давање на други кредити во девизи.

Банките меѓусебно го отстапуваат односно примаат неискористениот дел од порастот на динарските пласмани, во смисла на оваа точка, однапред до 25-ти во месецот, со тоа што периодот за кој се врши отстапување не може да биде пократок од 20 дена. Банката е должна за отстапениот односно за примениот дел на неискористениот пораст на динарските пласмани да ја извести надлежната народна банка во рок од седум дена од денот на отстапувањето односно примањето на неискористениот дел на можниот пораст на динарските пласмани по пат на доставување фотокопија на договорот или на самоуправната спогодба за меѓусебно отстапување и примање на неискористениот дел од порастот на динарските пласмани, склучени меѓу банките или меѓу здружена банка и основните банки членка на таа здружена банка.

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 8 став 1 одредба под 1 на оваа одлука е поголем од порастот предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука не можат да го отстапуваат неискористениот дел на можниот пораст на динарските пласмани, освен ако отстапувањето се врши меѓу банките во рамките на иста здружена банка од територијата на републиката односно автономната покраина или меѓу банките во рамките на исто здружение на банкарски организации ако на територијата на републиката односно автономната покраина нема здружена банка.

10. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите од оваа одлука, банките се должни на надлежната народна банка да ѝ доставуваат извештај за остварениот пораст на нето домашната актива и на динарските пласмани, според книговодствената состојба на крајот од секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот пропишан за доставување на билансот на банката. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ѝ доставуваат на Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на нето домашната актива и динарските пласмани на банките на ниво на републиките односно автономните покраини и по еден примерок од примените индивидуални извештаи на банките во рок од пет дена од истекот на рокот за доставување биланс на банката.

Народната банка на Југославија во рок од пет дена од денот на приемот на збирните извештаи од став 1 на оваа точка ќе им достави на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини обединет збирен извештај за сите републики и автономни покраини.

11. Извештаите од точка 10 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат според упатствата и на образецот што го пропишува Народната банка на Југославија.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 16
20 март 1985 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

236.

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/81), сојузниот секретар за финансиј пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

I. Општи одредби

Член 1

Организациите и заедниците од член 1 на Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/85) – (во натамошниот текст: организации на здружен труд), кои според прописите го пресметуваат вкупниот приход, односно заедничкиот приход и доходот, ги пополнуваат обрасците: Биланс на состојбата на ден _____ 19 _____ година (во натамошниот текст: Биланс на состојбата), Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19 _____ година (во натамошниот текст: Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот) и Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината – Биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19 _____ година (во натамошниот текст: Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината – Биланс на успехот) и доставуваат периодична пресметка и завршна сметка, како и податоци и документација кон периодичната пресметка и завршната сметка, на начинот предвиден со овој правилник.

Организацијата на здружен труд која, во рамките на своето работење, врши и дејност за потребите на општествениот стандард (исхрана, одмаралишта, детски установи и сл.) а која решила податоците за таа дејност да ги искажува на аналитичките конта во рамките на соодветните пропишани конта кон периодичната пресметка и кон завршната сметка, го доставува и образецот финансиски резултат од работењето на дејноста за потребите на општествениот стандард од 1 јануари до _____ 19 _____ година (во натамошниот текст: Финансиски резултат од работењето на дејноста за потребите на општествениот стандард).

Член 2

При пополнувањето на обрасците од член 1 на овој правилник, во поглед на содржината на одделните конта

што се означени во колоната 2 на тие обрасци, организациите на здружен труд постапуваат според одредбите на Правилникот за содржината на одделните конта во Контиот план за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/85), а во поглед на содржината на одделните позиции во тие обрасци – според одредбите на овој правилник.

Член 3

Паричните вредности во сите обрасци од член 1 на овој правилник се искажуваат во полни износи (динари и пари).

Другите податоци се искажуваат со броеви без децимали.

Член 4

Организацијата на здружен труд ѝ ги доставува на надлежната служба на општественото книговодство (во натамошниот текст: служба) периодичната пресметка и завршната сметка на обрасците од член 1 на овој правилник.

Организацијата на здружен труд ѝ доставува на службата посебно периодична пресметка и завршна сметка на обрасците од член 1 на овој правилник, за дејноста за потребите на општествениот стандард ако решила за таа дејност да води посебно книговодство.

Организацијата на здружен труд која основа претпријатие во странство, односно мешовито претпријатие, односно на соосновачот од Југославија е поголемо од 50%, и организацијата на здружен труд која ќе реши за работната заедница, односно за деловната заедница во странство да врши самостојна пресметка, ѝ доставува на службата за тоа претпријатие, односно единица во странство периодична пресметка и завршна сметка на обрасците од член 1 на овој правилник и на образецот Дополнителни податоци за претпријатијата и за работните, односно деловните единици во странство кон Деловниот резултат во текот на годината – Биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19 _____ година, кој е отпечатен кон овој правилник и сочинува негов составен дел, а кој Службата на општественото книговодство на Југославија ќе го приспособи за механиска обработка.

Член 5

Организацијата на здружен труд ѝ ги доставува на службата, во смисла на член 36 став 3 и член 37 став 2 од Законот за книговодството, обрасците од член 4 на овој правилник, во по еден примерок.

Организацијата на здружен труд ѝ доставува периодична пресметка, односно завршна сметка на службата кај која се води нејзината жиро-сметка во роковите определени во член 38 од Законот за книговодството.

Ако работниците во основната организација на здружен труд односно во работната заедница, во согласност со член 146 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 53/76 и 57/83), одлучиле преку жиро-сметката на работната организација да го остваруваат вкупниот приход и да располагаат со средствата со кои управуваат, периодичната пресметка, односно завршната сметка ѝ се доставува на организационата единица на службата надлежна за подрачјето на кое се наоѓа седиштето на основната организација на здружен труд, односно на работната заедница.

Организацијата на здружен труд која основа претпријатие во странство, односно мешовито претпријатие во странство во кое учеството на средствата на основачот, односно на соосновачот од Југославија е поголемо од 50%, и организацијата на здружен труд која ќе одлучи да врши самостојна пресметка за работната единица, односно за

деловната единица во странство, ѝ доставува на организационата единица на службата надлежна за подрачјето на кое се наоѓа седиштето на организацијата на здружен труд – основачот, посебно за секое од тие претпријатија односно единици периодична пресметка, односно завршна сметка на начинот од став 1 на овој член.

Организацијата на здружен труд што Сојузниот извршен совет ќе ја определи врз основа на овластувањето од Законот за општонародна одбрана („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/82), му ги доставува на сојузниот орган надлежен за народна одбрана обрасците Биланс на состојбата, Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот, Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината – Биланс на успехот и Финансиски резултат од работењето на дејноста за потребите на општествениот стандард, во по еден примерок.

II. Содржина на одделни позиции во образецот Биланс на состојбата

Член 6

Билансот на состојбата се составува врз основа на книговодствени податоци.

Во образецот Биланс на состојбата под ред. бр. 1 до 329 се внесуваат податоците од соодветните конта назначени во колоната 2 на тој образец, така што во колоната 4 се внесуваат податоците од завршната сметка на претходната година, а во колоната 5 – податоците за годината, односно за периодот за кој се составува завршната сметка, а според состојбите искажани на одделните конта на крајот на годината, односно на крајот на периодот за кој се поднесува завршната сметка (статусна промена).

Ако состојбата на контата 100, 105, 124 и 129 е долговна, се внесува под ред. бр. 1, 6, 18 и 23 а ако е побарувачка под ред. бр. 215, 216, 237 и 238.

Ако состојбата на контото 205 е побарувачка, се внесува под реден број 249, а ако е долговна – под реден број 94.

Ако организацијата на здружен труд по завршната сметка за претходната година вршела повторно утврдување и распоредување на доходот, односно на чистиот доход во согласност со член 75 ст. 2 и 3 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот и за утврдување и распоредување на приходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/84) – (во натамошниот текст: Закон за вкупниот приход), во колоната 4 на образецот Биланс на состојбата се внесуваат податоци од завршната сметка на претходната година коригирани по основ на таа вторна распределба.

Член 7

Во образецот Биланс на состојбата, на позицијата Вонбилансна евиденција – активни конта, односно Вонбилансна евиденција – пасивни конта, се искажуваат состојбите од контата на Вонбилансната евиденција, освен вредностите на основните средства и на обртните средства и на изворите на тие средства за народна одбрана.

III. Содржина на одделни позиции во образецот Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот

Член 8

Образецот Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот, се составува врз основа на книговодствени податоци.

Член 9

Во образецот Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот, во колоната 4 се внесуваат податоци-

те од колоната 5 на завршната сметка за претходната година, а во колоната 5 – податоците од соодветните конта означени во колоната 2 на тој образец за годината, односно за период за кој се составува завршната сметка.

Ако организацијата на здружен труд по завршната сметка за претходната година вршела повторно утврдување и распоредување на доходот, односно на чистиот доход во согласност со член 75 ст. 2 и 3 од Законот за вкупниот приход, во колоната 4 на образецот Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот се внесуваат податоците од завршната сметка за претходната година коригирани по основ на таа повторна распределба.

Во образецот Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот под ред. бр. 40 и 75 не се внесуваат податоци.

Член 10

Во текот на деловната година за период јануари-март, јануари-јуни и јануари-септември во образецот Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот во колоната 4 се внесуваат податоците од колоната 5 на периодичната пресметка за истиот период од претходната година, во колоната 5 – податоците од соодветните конта назначени во колоната 2 на тој образец за текуштата година, со тоа што да не се внесуваат податоци под ред. бр. 141 до 148.

Член 11

Во образецот Деловни резултати во текот на годината – Биланс на успехот под реден број 133 се внесува износот за кој е зголемен доходот по основ на загубата настаната во работењето во кое се користат средства на други организации на здружен труд што ги покриваат тие организации, а под реден број 134 – намалувањето на доходот за износот на таа загуба кај основната организација која здружила средства, во согласност со член 58 став 2 од Законот за вкупниот приход.

IV. Содржина на одделни позиции во образецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината – Биланс на успехот

Член 12

Во образецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината – Биланс на успехот, во колоната 4 се внесуваат податоците за истиот период на претходната година, а во колоната 5 – податоците за периодот за кој се составува периодичната пресметка, односно завршната сметка.

Податоците за кои во колоната 2 на образецот од став 1 на овој член се назначени групи на конта, односно конта, се искажуваат и тоа:

1) под реден број 1 – состојба на контото што се однесува на земјоделското земјиште;

2) под ред. бр. 2 и 4 – износите од долговната страна на контото, без почетната состојба, со тоа што во износот под реден број 2 се вклучува и износот под реден број 4;

3) под ред. бр. 3, 5, 6, 19, и 21 – износите од побарувачката страна на контото;

4) под ред. бр. 7 до 13 – износите од побарувачката страна на контото без почетната состојба, без износите што се однесуваат на пресметаните лични доходи по завршната сметка за претходната година и без надоместите на личните доходи што ги надоместуваат други органи, организации односно заедници, ако се искажани на тие конта;

5) под ред. бр. 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24 и 25 – износите од долговната страна на контото;

6) под реден бр. 22 – износот на обврските од доходот по основ на непосредната слободна размена на трудот со основните организации што вршат дејност од областа на здравството;

7) под ред. бр. 26 до 30 – износот од побарувачката страна на контото, без почетната состојба;

8) под ред. бр. 31 до 33 – износот од долговната страна на контото по намалување за износот на отплатата кој е пренесен на контата 269, 279, 929 и 939, а не е наплатен во пресметковниот период;

9) под ред. бр. 34 и 35 – состојбата на контото;

10) под реден број 38 – износот од долговната страна на контото кој се однесува на делот од чистиот доход по основ на придонесите за станбена изградба во текот на годината без износот кој по завршната сметка е распореден од чистиот доход;

11) под ред. бр. 65 до 98 – состојбата на контото, односно на групата на контото.

Податоците под ред. бр. 65 до 98 не се внесуваат при составувањето на завршната сметка.

Член 13

Во образецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината – Биланс на успехот, податоците за кои во колоната 2 не се назначени групите на контата, односно контата, се искажуваат и тоа:

1) под реден број 15 – износот на исплатените чисти лични доходи за работата подолга од полното работно време од 1 јануари до крајот на извештајниот период без оглед на периодот на кој се однесува. Тој износ е содржан и под реден број 14;

2) под реден број 36, во текот на годината, за периодите за кои се составува периодична пресметка – износот на отплатите по долгорочните кредити што втасуваат во текуштата година од денот на истекот на пресметковниот период до 31 декември, а по завршната сметка – износот на отплатите по долгорочните кредити што втасуваат во наредната година;

3) под реден број 37 – износот на наплатените приходи по истекот на пресметковниот период од спецификацијата составена во согласност со член 13 од Законот за вкупниот приход;

4) под реден број 39 – салдото на контото 070 на ден 1 јануари текуштата година, зголемено на салдото на контото 876 по завршната сметка за претходната година;

5) под реден број 40 – износот од долговната страна на контата 072 до 075, без почетната состојба;

6) под реден број 41 – износот од долговната страна на контото 076, без почетната состојба;

7) под реден број 42 – износот од побарувачката страна на контото 080, со тоа што во износот под тој реден број се вклучуваат и износите под ред. бр. 43 до 45;

8) под ред. бр. 43, 44 и 45 – износите на извршените исплати што се искажани на побарувачката страна на контото 080 за намените од колоната 3 на образецот;

9) под реден број 46, во текот на годината за периодите за кои се составува периодична пресметка – износот на договорените обврски што треба да се извршат во текуштата година од 1 јануари до 31 декември (обврски по склучените договори и самоуправни спогодби што се извршуваат од средства за заедничка потрошувачка за потребите на домување), а по завршната сметка – износот на договорените обврски што втасуваат во наредната година;

10) под ред. бр. 47 и 48 – износот на загубите од претходната година и од поранешните години што се покриени во текот на годината од примените средства без об-

врска за враќање и со отпишаните побарувања на доверителите, односно со санационен кредит (од побарувачката страна на контото 095);

11) под ред. бр. 49 и 50 – износот на пресметаните обврски по основ на заемот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, односно по основ на заемите според прописите на општествено-политичките заедници, утврдени за периодот за кој се поднесува периодична пресметка, односно завршна сметка;

12) под ред бр. 51 и 52 – износот на резултатите од ревалоризацијата, на набавната вредност на основните средства односно наотпишаната вредност на основните средства. За периодите за кои се поднесува периодична пресметка, не се внесуваат податоци под овие редни броеви;

13) под редниот број 53 – износот на ефектот од ревалоризацијата на сировини и материјали и на резервни делови на залихи и на ситен инвентар, авто-гуми и амбалажа на залихи и во употреба, кој во тековната година е книжен врз товар на соодветните konta во класа 3, а во корист на контото 900 – Деловен фонд – дел за трајни обртни средства;

14) под ред. бр. 54 и 55 – износот на просечно користените деловни средства, односно просечното користење на основните средства во периодот за кој се поднесува периодична пресметка односно завршна сметка;

15) под редниот број 58 – број на месеците на работењето на организацијата на здружен труд во периодот за кој се поднесува периодична пресметка односно завршна сметка (на пр. организација на здружен труд што отпочнала работење во мај 1984 година, за периодичната пресметка јануари–јуни 1985 година, во колона 4 го внесува бројот на месеците на работењето – 02, а во колона 5 бројот на месеците на работењето – 06);

16) под ред. бр. 59 до 63 – планираните износи од платот на организацијата на здружен труд за периодот за кој се поднесува периодичната пресметка, односно завршната сметка;

17) под редниот број 64 – износот на утврдените заштеди постигнати со рационализација на материјалните трошоци на производство и со намалување на сите непродуктивни трошоци врз основа на програмата за штедење и другите самоуправни нормативни акти, а во согласност со резолуцијата за политиката на остварувањето на долгорочниот план на Југославија за односната година.

Член 14

Износот на состојбата на деловните средства се утврдува така што се собираат долговните салда на контата од групите konta: 00, 01, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 35, 36, 60, 63 и 66 и контата 090, 092 и 093, и од така утврдениот збир се одбива збирот на побарувачките салда на контата од групата konta 02 и контата 091 и 094. Просечно користените деловни средства се утврдуваат така што се собираат износите на состојбите на деловните средства на 1 јануари (почетна состојба) и на крајот на секој пресметкован период и се делат со бројот на земените состојби.

Член 15

Износот на состојбата на основните средства се утврдува така што се собираат долговните салда на контата од групите konta 00 и 01 и контата 090 и 092 и од така утврдениот збир се одбива збирот на побарувачките салда на контата од групата konta 02 и контото 091. Просечно користените основни средства се утврдуваат така што се собираат износите на состојбите на основните средства на 1 јануари (почетна состојба) и на крајот на секој пресметкован период и се делат со бројот на земените состојби.

Член 16

Просечниот број на вработените врз база на часовите на работа се утврдува така што бројот на остварените часови на работата и на часовите за кои се прима надомест на личниот доход од средствата на организацијата на здружен труд се дели со бројот на можните часови на работа со полното работно време и со времето пократко од полното работно време, по работник.

Член 17

Просечниот број на вработените врз база на состојбата на крајот на месецот се утврдува така што се собира бројот на вработените работници на крајот на секој месец и добиениот збир се дели со бројот на земените месеци.

Член 18

Податоците за утврдување на просечниот број на вработените се земаат од соодветната евиденција на надлежната служба во организацијата на здружен труд што се води во смисла на прописите за евиденциите во областа на трудот.

V. Содржина на одделните позиции во образецот финансиски резултат од работењето на дејноста за потребите на општествениот стандард

Член 19

Финансискиот резултат од работењето на дејноста за потребите на општествениот стандард се составува врз основа на книговодствените податоци.

Член 20

Во образецот Финансиски резултат од работењето на дејноста за потребите на општествениот стандард, во колона 4 се внесуваат податоците од колона 5 на овој образец кој е составен за истиот период на претходната година, а во колона 5 – податоците од соодветните аналитички konta што се отворени за утврдување на финансискиот резултат за таа дејност во согласност со член 3 став 2 од Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружен труд.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за 1985 година, колона 4 не се пополнува.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 21

При статусните промени во текот на годината организацијата на здружен труд составува и доставува до службата завршна сметка во рок од 60 дена од денот на настанатата статусна промена. Како ден на настанување на статусната промена, во смисла на овој правилник, се смета денот под кој статусната промена се спроведува во деловните книги на организацијата на здружен труд.

Ако статусната промена настане на 31 март, 30 јуни или 30 септември, организацијата на здружен труд што во врска со тие промени составува и поднесува завршна сметка не е должна за тие периоди да составува и да поднесува до надлежната служба периодична пресметка.

Во случајот од став 2 на овој член организацијата на здружен труд доставува до службата, во роковите пропишани за доставување на периодична пресметка, податоци на обрасците на кои се составува периодичната пресметка, со тоа што на нив назначува: „претходни податоци за збирна обработка“. При искажувањето на податоците под ред. бр. 85 до 131 и ред. бр. 141 до 148 на образецот Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот, ор-

ганизацијата на здружен труд користи, покрај книговодствени податоци и елементи од самоуправните општи акти за распоредување на доходот и на чистиот доход, за врз основа на прописите со кои е регулирана оваа материја.

Заради обезбедување на збирни податоци, организациите на здружен труд кај кои настанале статусни промени се должни кон периодичната пресметка односно кон завршната сметка да достават до службата и податоци за периодот пред настанувањето на статусната промена. Тие податоци организациите на здружен труд ги обезбедуваат врз основа на книговодствената и друга евиденција, периодичните пресметки и завршните сметки, односно врз основа на податоците што ги користеле при донесувањето на одлуката за статусната промена и друга документација.

Податоците за периодот пред денот на настанувањето на статусната промена организациите на здружен труд ги искажуваат на посебни обрасци што се пропишани за поднесување на периодична пресметка односно на завршна сметка на кои назначуваат: „пред денот на настанувањето на статусната промена“.

При доставувањето на податоците за периодот пред денот на настанувањето на статусната промена, организациите на здружен труд ќе водат сметка да се обезбеди споредливост на податоците од претходната и тековната година според територијата и дејноста, како и да не се повторуваат податоците кај повеќе организации на здружен труд. Заради тоа организациите на здружен труд ќе постапат на следниот начин:

1) ако статусната промена настанала во тековната година, за организацијата на здружен труд што престанала со работење се искажуваат следните податоци:

- на образецот Деловен резултат во текот на годината - Биланс на успехот, во колона 5 податоците за нејзиното работење за периодот од 1 јануари до денот на настанувањето на статусната промена, а во колона 4 - за периодот за кој се составува периодичната пресметка, односно за целата претходна година по завршната сметка;

- на образецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината - Биланс на успехот, во колона 5, податоците за нејзиното работење за периодот од 1 јануари до денот на настанувањето на статусната промена, освен податоците под ред. бр. 1, 36, 37, 46, 49 до 57 и 65 до 98, а во колона 4 - за периодот за кој се составува периодичната пресметка;

- на образецот Биланс на состојбата, во колона 4 - само податоците по завршната сметка за претходната година;

2) ако статусната промена настанала во претходната година, за организацијата на здружен труд што престанала со работењето се искажуваат следните податоци за претходната година:

- на образецот Деловен резултат во текот на годината - Биланс на успехот, во колона 4 - податоците за нејзиното работење за периодот од 1 јануари до денот на настанувањето на статусната промена, независно од тоа дали податоците се даваат по периодичната пресметка или по завршната сметка;

- на образецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината - Биланс на успехот, во колона 4 - податоците за нејзиното работење за периодот од 1 јануари до денот на настанувањето на статусната промена, освен податоците под ред. бр. 1, 36, 37, 46, 49 до 57 и 65 до 98;

3) ако статусната промена настанала на 31 декември, за организацијата на здружен труд која престанала со работењето се искажуваат податоците во обрасците Деловен резултат во текот на годината - Биланс на успехот, Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината - Биланс на успехот и Биланс на состојбата, и тоа само во колона 4.

Член 22

При составувањето на периодичните пресметки и на завршната сметка за 1985 година организациите на

здружен труд внесуваат во колона 4 на образецот Биланс на состојбата, на образецот Деловен резултат во текот на годината - Биланс на успехот и на образецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината - Биланс на успехот, податоци приспособени кон податоците од колона 5 на тие обрасци што се составени за истиот период на 1984 година.

При приспособувањето на податоците во образецот Деловен резултат во текот на годината - Биланс на успехот во 1985 година не можат да се менуваат износите на основните категории на финансискиот резултат од работењето, и тоа: потрошените средства, вкупниот приход, доходот, заедничкиот доход, чистиот доход и загубата. Податокот под редниот број 107 во образецот Деловен резултат во текот на годината - Биланс на успехот кој е составен за 1984 година се внесува под редниот број 110 на тој образец што се составува за 1985 година, а податоците под ред. бр. 95, 98 и 99 се внесуваат под редниот број 111.

При приспособувањето на податоците во образецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината - Биланс на успехот во 1985 година, во колона 4 под редниот број 81 се внесува состојбата на контата од колона 2, а под ред. бр. 16, 20, 21, 22, 25, 53, 75 и 76 не се внесуваат податоци.

Член 23

Организациите на здружен труд ги искажуваат податоците во Биланс на состојбата, Деловен резултат во текот на годината - Биланс на успехот, Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината - Биланс на успехот, Финансиски резултат од работењето за потребите на општествениот стандард и Дополнителни податоци за претпријатија и работните односно деловните единици во странство на обрасците што Службата на општествено-то книговодство на Југославија ги приспособила за механиска обработка.

Член 24

Одредбите на овој правилник се применуваат и на составување и доставување на периодична пресметка и завршна сметка за претпријатије во странство односно за мешовитото претпријатије во странство во кое учеството на средствата на основачот односно на соосновачот од Југославија е поголемо од 50%.

Ако организацијата на здружен труд одлучи да врши самостојна пресметка за работна односно деловна единица во странство и води посебно книговодство за таа работна односно деловна единица ги применува одредбите на овој правилник.

Одредбите на овој правилник се применуваат и врз организациите на здружен труд во основање.

Член 25

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на оделните позиции во обрасците на периодичната пресметка и на завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/81, 34/81 и 41/84).

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1-2063/1
12 март 1985 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
Владо Клеменчиќ, с.р.

(назив на претпријатието, работна односно деловна единица во странство)

(назив на основачот или соосновачот на претпријатие, работна односно деловна единица во странство)

(место и држава)

(седиште и република односно автономна покраина)

Број на уписот во регистарот кај ССНТ _____

Година на основањето _____

РАБОТНИ, ОДНОСНО ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ ВО СТРАНСТВО КОН ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА – БИЛАНС НА УСПЕХОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 19____ ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ	
		претходната година	тековната година
1	2	3	4
1	Вредност на стоки и услуги што претпријатие во странство ги увезло од Југославија		
2	Вредност на стоки и услуги што претпријатие во странство ги извезло во Југославија		
3	Вкупно остварена добивка во периодот за кој се поднесува извештај		
4	Вкупна добивка која се трансферира во Југославија остварена во периодот за кој се поднесува извештај		
5	Вкупно остварена добивка од денот на основањето до крајот на периодот за кој се поднесува извештај		
6	Вкупно трансферирана добивка во Југославија од денот на основањето до крајот на периодот за кој се поднесува извештај		
7	Вкупно остварена загуба во тековниот период, која треба да ја покрие основачот		
8	Износ на загуба под реден број 7, што ја покрил основачот		
9	Вкупно остварена загуба од денот на основањето до крајот на периодот за кој се поднесува извештај, која треба да ја покрие основачот		
10	Износ на загуба под реден број 9, што ја покрил основачот		
11	Чисти лични доходи исплатени на југословенски работници во периодот за кој се поднесува извештај		
12	Исплатени нето-плати на странски работници во периодот за кој се поднесува извештај		

Раководител на книговодството,

Овластено лице на основачот или соосновачот на претпријатието, работната, односно деловната, единица во странство,

Забелешка:

1. Износите во овој образец се искажуваат во динари и пари.

2. Под редниот број 1 се искажува вредноста на стоките и услугите што претпријатие, работна, односно деловна единица во странство ги увезло од Југославија било за сопствени потреби – како сировини и друг материјал, било како трговски стоки – без оглед на тоа дали материјалот е потрошен, односно трговските стоки реализирани или се наоѓаат на залихи.

3. Под редниот број 2 се искажува вредноста на стоките и услугите што претпријатие, работна, односно деловна единица во странство ги извезло во Југославија, без оглед на тоа дали е во прашање основачот на претпријатието или друга организација.

4. Под редниот број 4 се искажува вкупна добивка што се трансферира во Југославија (дел од добивката што мора да се трансферира во Југославија) во смисла на важечките прописи и дел од добивката што според одлуки на органите на управувањето се трансферира во Југославија.

5. Под редниот број 11 се искажуваат износи на личните доходи исплатени на југословенски работници во странство без данок и придонес (чисти лични доходи).

6. Под редниот број 12 се искажуваат износите на плати исплатени на странски работници без данок и придонес (нето-плати).

237.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/78), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ПРОТЕТИЧКИ И ОРТОТИЧКИ СРЕДСТВА И САНИТАРНИ СПРАВИ, ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛОТ И ЗА РОКОВИТЕ НА ТРАЕЊЕТО НА ТИЕ СРЕДСТВА И СПРАВИ

Член 1

Во Правилникот за индикациите за протетички и ортотички средства и санитарни справи, за стандардите за материјалот и за роковите на траењето на тие средства и справи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/83) член 15 се менува и гласи:

„Член 15

„Рокот на траењето на ортопедските обувки, специјалните обувки и обичните чевли од член 4 став 4 на овој правилник, според групите од член 3 на овој правилник, изнесува најмалку и тоа:

- 1) за I група – шест месеци,
- 2) за II, III и IV група – осум месеци.”

Член 2

Во член 25 став 1 точка 11 се менува и гласи:

„11) распрснувач и инхалатор или шише со кислород со систем за давање на кислород – лицето што боледува од долготрајни респираторни заболувања со непрекинати тешкотии при дишењето;”

Член 3

По член 30 се додава нов член 30а, кој гласи:

„Член 30а

Кога ќе престане потребата од користењето на инвалидски колички, болеснички кревет, постела, електростимулатор за централна одземеност на перонеалната мускулатура и шишиња со кислород со систем за давање на кислород тие му се враќаат на санитарскиот орган што ја одобрил нивната набавка.”

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 15-1
25 март 1985 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

238.

Врз основа на точка 6 од Одлуката за условите и начинот на користење на средствата на Буџетот на федерацијата за 1985 година за покрите на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/85), во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА ИСКОРИСТЕНИ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ВОЗЕЊА ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ВО 1985 ГОДИНА И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА КОН БАРАЊЕТО ЗА ИСПЛАТА НА ТОЈ НАДОМЕСТ

1. Надомест за извршени превози на лица во 1985 година, кои имаат право на бесплатно, односно на повластено возење во патничкиот сообраќај (во натамошниот текст: повластено возење) организацијата на здружен груд која врши превоз на пагници во јавниот сообраќај (во натамошниот текст: сообраќајната организација) остварува со поднесување на барање за исплата на тој надомест. Барањето се поднесува по истекот на месецот во кој е извршено повластеното возење.

Барањето за исплата на надомест сообраќајната организација го поднесува до Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка.

2. Кон барањето за исплата на надомест сообраќајната организација приложува, во два примерока, преглед на извршените повластени возења, составен врз основа на издадените возни исправи (карти) за повластено возење.

Прегледот на извршените повластени возења од став 1 на оваа точка се составува на Образецот ПВ, што е отпечатен кон оваа наредба и претставува нејзин составен дел.

3. Кога службата на општественото книговодство од точка 1 став 2 на оваа наредба ќе утврди дека пресметката во прегледот на извршените повластени возења е исправна, а барањето за исплата на надомест основано, испоставува налог со кој го одобрува износот на надоместот во корист на жиро-сметката на сообраќајната организација, а на товар на сметката 60811-630-112 Жиро-сметка за извршување на Буџетот на федерацијата за 1985 година, позиција 475 – Средства за покрите на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај.

4. Еден примерок од прегледот на извршените повластени возења од точка 2 став 1 на оваа наредба, заедно со налогот од точка 3 на оваа наредба, службата на општественото книговодство од точка 1 став 2 на оваа наредба доставува до Службата на општественото книговодство на Југославија, која врз основа на тој преглед и налог ѝ дозачува средства на сообраќајната организација.

Службата на општественото книговодство на Југославија води евиденција за надоместите исплатени во претходниот месец, по гранките на сообраќајот и категориите корисници на повластици, според Образецот ПВ.

5. За исплата на надоместот за повластено возење на југословенските железници, Заедницата на југословенските железници поднесува заедничко барање за сите железнички транспортни организации на здружен труд, кон кое приложува месечен преглед на извршените повластени возења на Образецот ПВ.

6. По исклучок од одредбите на оваа наредба, надоместот за бесплатен превоз на членовите на Претседателството на СФРЈ, на членовите на Советот на федерација-

та, на делгатите на Собранието на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен совет и се исплатува на Зедницата на југословенските железници за сите железнички транспортни организации на здружен труд во паушален износ утврден на начинот од точка 3 став 2 на Одлуката за условите и начинот на користење на средствата од Буџетот на федерацијата за 1985 година за покрите на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-65/1-85
15 март 1985 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Владо Клеменчич, с. р.

Образец ПВ

(назив на сообраќајната организација)

(гранка на сообраќајот)

ПРЕГЛЕД

на извршените повластени возења во месец _____ 1985 година, за кои се бара исплата на надомест врз основа на Одлуката за условите и начинот на користење на средствата на Буџетот на федерацијата за 1985 година за покрите на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај, а за повластениците што се остваруваат врз основа на сојузни прописи

Реден број	Категорија на корисниците на повластениците	Број на објавата	Релација на превозот	Процент на повластениците	Цена на картата	Износ за наплата
1	2	3	4	5	6	7
1	Членови на Претседателството на СФРЈ, делегати на Собранието на СФРЈ и членови на Сојузниот извршен совет					
2	Членови на Советот на федерацијата					
3	Народни херои					
4	Носители на „Партизанска споменица 1941“					
5	Борци на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година					
6	Лица одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, орден Бел орел со мечеви и Златен медал на Обилик установен во Црна Гора 1851 година					
7	Воени инвалиди и уживатели на семејна инвалиднина					

ВКУПНО:

Дека овој преглед е составен врз основа на издадените возни исправи за повластено возење во патничкиот сообраќај, тврдат:

(место и датум)

(шеф на книговодството)

(индивидуален работоводен орган односно претседател на колегијалниот работоводен орган)

239.

Врз основа на член 330 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ УРЕДИ И УСЛУГИ НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

1. Во Наредбата за височината на надоместот за користење уреди и услуги на контролата на летање и водење

на воздухоплови во јавниот превоз во воздушниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/83), во точка 1 став 2 бројот: „577“ се заменува со бројот: „635“, а во ставот 3 бројот: „17“, „21“ се заменува со бројот: „18“, „93“.

2. Оваа наредба влегува во сила на 1 април 1985 година.

Бр. 913
18 февруари 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с. р.

240.

Врз основа на член 10 точка 5, во врска со член 14 точка 2 од Самоуправната спогодба за основање на Сојуз на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија, Сојузот на самоуправните интересни заедници за здравствена заштита на Босна и Херцеговина, Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита и здравствено осигурување на работниците и земјоделците на Црна Гора, Сојузот на самоуправните интересни заедници за здравство и здравствено осигурување на Хрватска, Самоуправната интересна заедница за здравство и здравствено осигурување на самостојните занаетчији, угостители и превозници на Хрватска, Републичката заедница за здравство и здравствено осигурување на Македонија, Заедницата за здравство на Словенија, Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на Србија, Самоуправната интересна заедница за здравство на Војводина, Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита и здравствено осигурување на САП Косово и Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА**ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЛЕКУВАЊЕТО НА ОСИГУРЕНИЦИ НА СФРЈ ВО СТРАНСТВО****I. Општи одредби****Член 1**

Со самоуправната спогодба за регулирање на лекувањето на осигуреници на СФРЈ во странство (во натамошниот текст: Спогодбата), републичките и покраинските заедници и сојузите на заедниците за здравствено осигурување и здравство (во натамошниот текст: заедниците), во Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија (во натамошниот текст: Сојузот на заедниците), се спогодија на единствен начин да се регулираат: критериумите за упатување на осигуреници на СФРЈ на лекување, контролни и консултативни прегледи во странски здравствени институции, како и медицинската документација на осигурениците во врска со заболувањата поради кои се упатуваат на лекување во странство, условите за одобрување на придружник, патните трошоци и дневниците на осигуреници на СФРЈ и придружници, евидентирањето на определени податоци за лекувањето на осигуреници во странство односно со странските здравствени институции во кои се упатуваат и во кои се лекуваат осигуреници на СФРЈ и други прашања во врска со упатувањето и лекувањето на осигуреници на СФРЈ во странство.

Член 2

Заедниците се согласни, кога тоа е потребно и каде што тоа е можно, определени односи со странски здравствени институции во кои се упатуваат и во кои се лекуваат осигуреници на СФРЈ да се уредуваат во рамките и преку Сојузот на заедниците со посебен договор, во согласност со оваа спогодба.

Договорот од став 1 на овој член го склучува, од името на заедниците, секретарот на Сојузот на заедниците, по претходно прибавена согласност од заедниците.

II. Упатување на осигуреници на СФРЈ на лекување во странство**Член 3**

Заедниците се спогодија на лекување во странски здравствени институции да можат да се упатуваат осигу-

реници на СФРЈ заболени од заболувања што не можат успешно да се лекуваат во Југославија, додека во земјата во која се упатуваат постои можност за успешно лекување на тие заболувања.

Сојузот на заедниците ќе донесе општ акт за критериумите за упатување на осигуреници на СФРЈ на лекување во странство, по прибавено мислење од заедниците.

Член 4

Осигуреник на СФРЈ што се упатува на лекување во странство мора да има соодветна медицинска документација во врска со заболувањето поради кое се упатува во странска здравствена институција.

Медицинската документација од став 1 на овој член ќе биде утврдена со општиот акт од став 2 на член 3 од оваа спогодба.

Сојузот на заедниците ќе настојува со договори со странски здравствени институции да обезбеди прифаќање на медицинската документација и на обработката извршена во нашата земја, за да се избегне непотребно повторување.

Член 5

Заедниците се согласија условите за одобрување на придружник на болен (стручен и др.) да бидат единствени за сите осигуреници.

На осигуреник на СФРЈ на кој на патот му е неопходна медицинска и друга помош (глувонемо, слепо, неподвижно лице, дете до 18 години возраст и лице кое од определени физички и психички причини не може само да патува) може да му се одобри придружник во заминување и враќање од лекување од странство, како и за време на амбулантно лекување.

Потребата да му се одобри придружник на осигуреник на СФРЈ ја оценува надлежниот орган, истовремено кога ја оценува нужноста од упатување на осигуреник на СФРЈ на лекување во странство.

Придружник може да се определи во траење до три дена во заминување на лекување во странство и до три дена во враќање од лекување од странство.

По исклучок, на осигуреник на СФРЈ на кој тоа му е неопходно може да му се одобри стручен придружник за сето време на стационарното лекување, првенствено на дете до 7 години возраст.

Член 6

Осигуреникот на СФРЈ или придружникот е должен, по извршената работа, во рок од 15 дена од денот на враќањето да поднесе писмен извештај до надлежната заедница.

Член 7

За повеќе осигуреници што истовремено се упатуваат на лекување во странство во иста земја и исто место може да се определи еден стручен придружник.

Член 8

Заедниците се согласија условите за превоз и дневниците на упатените на лекување во странство да бидат единствени за сите осигуреници на СФРЈ.

На осигуреник упатен на лекување во странство и на неговиот придружник им припаѓа надомест на патните трошоци врз товар на заедницата, и тоа: надомест на трошоците за превоз и дневница на име трошоците за исхрана и сместување.

Надомест за трошоците за превоз му припаѓа на осигуреник на СФРЈ и на неговиот придружник за редовни превозни средства во јавниот сообраќај (авион-туристичка класа, железница – I класа).

По исклучок, на осигуреник и негов придружник може да им се определи и друг вид превоз, ако тоа го бара природата на болеста.

Дневниците од став 2 на овој член се пресметуваат во височина од 80% од дневниците на II група, на начинот утврден со прописот за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци и со прописот за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство што на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци.

На осигуреник – дете до 7 години возраст му припаѓа надомест на трошоците за превоз и дневница во височина од 50% од дневниците утврдени во смисла на став 5 од овој член.

Дневниците на име трошоци за исхрана и сместување се исплатуваат за време на амбулантно лекување.

На стручниот придружник на осигуреник му припаѓа дневница на име трошоци за исхрана и сместување во височина од 80% од дневниците на II група работни места утврдени со прописите од став 5 на овој член.

Член 9

Во случај на смрт на осигуреник упатен на лекување или на контролен преглед, настаната за време на превозот, амбулантното или стационарното лекување во странска здравствена институција, надлежното дипломатско или конзуларно претставништво ќе ги исплати, од средствата на депозитот на заедницата, најнеопходните трошоци, во согласност со прописите на таа земја, за закоп или кремирање во местото на смртта на осигуреникот, или трошоците за испраќање и превоз на посмртните останки во Југославија.

Одредбата на став 1 од овој член се однесува и на придружник определен според оваа спогодба.

Член 10

Упатување на здравствена контрола на осигуреник на СФРЈ, кој е веќе лекуван и на консултативен преглед обезбедуваат заедниците, во согласност со определените медицински критериуми и договорените услови со странските здравствени институции, на начинот утврден со самоуправните акти на заедниците за упатување на лекување во странство.

Член 11

Заедниците се согласија, заради скратување на должината на лекувањето на осигуреници на СФРЈ во странски здравствени институции, со посебна спогодба да обезбедат во соодветни центри во нашата земја можност за прифаќање заради продолжување на лекувањето на осигурениците.

Одлука за поединечно продолжување или скратување на лекувањето донесува надлежниот орган, односно комисијата на заедницата, врз основа на предлог од здравствената институција во која се лекува осигуреникот и мислење на нашата специјализирана институција која дала предлог за лекување.

Член 12

Заедниците се согласија да доставуваат до Сојузот на заедниците податоци за можностите за лекување во специјализирани здравствени институции на подрачјето на републиката односно на автономната покраина на заболувања за кои осигуреници на СФРЈ најчесто се упатуваат на лекување во странство, најдоцна до крајот на јануари тековната година, како и во текот на годината, ако за тоа се

укаже потреба, на спогодбено утврдениот начин во Сојузот на заедниците.

Член 13

Заедниците се согласија да водат единствена евиденција за лекувањето на осигуреници на СФРЈ во странство преку годишните извештаи за бројот на поднесените, одобрените и одбиените барања, за резултатите од лекувањето и за финансиските ефекти од упатувањето на осигуреници на лекување во странство.

III. Други одредби

Член 14

Во согласност со член 1 од оваа спогодба ќе се утврди можноста на странски здравствени институции во текот на траењето на договорот да примаат, по потреба стручни кадри од Југославија на усовршување, кои, во определени здравствени организации, со нивни здравствени работници, би вршеле потребни медицински интервенции, а по потреба и контролни прегледи, како и можност на повремено доаѓање на стручњаци од тие институции во Југославија.

Начинот и условите за усовршување на наши стручњаци и за користење на искуствата на стручњаци на странски институции од став 1 на овој член, ќе се регулираат со договор меѓу Сојузот на заедниците и странски здравствени институции.

Член 15

Заедниците се согласија Сојузот на заедниците, со посебна спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешни работи и при претходно прибавена согласност од заедниците, да ги регулира правата и обврските на заедниците и на дипломатските и конзуларните претставништва во врска со упатувањето на осигурени лица на лекување во странство.

Член 16

Заедниците и сојузите на заедниците го следат спроведувањето на оваа спогодба, а Сојузот на заедниците поднесува до Советот на Сојузот на заедниците и до заедниците годишен извештај за нејзиното спроведување.

Член 17

Заедниците се согласија своите самоуправни акти за упатување на осигуреници на СФРЈ на лекување во странство да ги усогласат со одредбите од оваа спогодба, во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Оваа спогодба не ја исклучува примената на самоуправните акти на заедниците за лекување во странство што не се во спротивност со оваа спогодба.

Член 18

Постапка за измени и дополненија на оваа спогодба може да поведе секоја заедница потписник или Советот на Сојузот на заедниците.

Барањето од став 1 на овој член содржи причина и предлог за измена или дополнење на оваа спогодба.

Барањето се доставува до сите потписници на Спогодбата и до Сојузот на заедниците.

Член 19

Ако со барањето за поведување постапка за измена односно дополнење се согласат две третини од потписниците, барањето се смета како усвоено. Во тој случај се формира работна група која за Советот на Сојузот на заедни-

ците подготвува нацрт-измени и дополненија на Спогодбата заради натамошна постапка.

Член 20

Оваа спогодба ќе се применува додека постои потреба од упатување на осигуреници на СФРЈ на лекување во странство.

Член 21

Заедница потписник може да истапи од самоуправната спогодба со давање изјава за истапување.

За изјавата за истапување дадена во смисла на став 1 од овој член Сојузот на заедниците ги известува другите потписници на спогодбата.

Правата и обврските од оваа спогодба за потписниците што од неа ќе истапат престануваат кон крајот на календарската година во која истекол рок од шест месеци, сметајќи од денот на давањето изјава за истапување.

Член 22

Ако во врска со спроведувањето на оваа спогодба настане спор, за неговото решавање ќе биде надлежна арбитражна комисија.

Арбитражната комисија од став 1 на овој член ќе ја формира Советот на Сојузот на заедниците со посебна одлука.

Во одлуката од став 2 на овој член ќе се утврдат составот, начинот на работа и траењето на мандатот на членовите на арбитражната комисија.

Против одлуката на арбитражната комисија може да се поведе постапка пред надлежниот суд.

Член 23

Оваа спогодба се смета за склучена кога ќе ја прифатат и потпишат сите учесници, а влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Белград, 28 јуни 1984 година

За Сојузот на самоуправните интереси
заедници за здравствена заштита на
Босна и Херцеговина,
д-р **Шиме Радурин**, с. р.

За Републиката заедница за здравство
и здравствено осигурување на Македонија,
Милован Шиковски, с. р.

За Заедницата за здравство на Словенија,
Татјана Косовел, с. р.

За Републиката самоуправна интересна
заедница за здравствена заштита
Белград, Србија,
Вејсил Хоџиќ, с. р.

За Сојузот на самоуправните интереси
заедници за здравство и здравствено
осигурување на Хрватска,
Јоза Грубишиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница
за здравство и здравствено осигурување
на самостојните занаетчи, угости-
тели и превозници на Хрватска,
Владимир Зопф, с. р.

За Републиката самоуправна интересна
заедница за здравствена заштита и
здравствено осигурување на работни-
ците и земјоделците на Црна Гора,
Томаш Буриќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница
за здравство на Војводина,
Стеван Михајловиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница
за здравствена заштита и здравствено
осигурување на САП Косово,
Шерафедин Сулејмани, с. р.

За Заедницата за социјалното осигурување
на воените осигуреници,
д-р **Шпиро Срзентиќ**, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ДЕЛОВНИК

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

Дел први

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој деловник се уредува постапката пред Уставниот суд на Југославија заради обезбедување на уставноста, како и законитоста во согласност со Уставот на СФРЈ, и се утврдуваат основите на организација на Уставниот суд на Југославија (во натамошниот текст: Уставниот суд).

Член 2

Уставниот суд одлучува на седница
Седница на Уставниот суд на Југославија може да се одржи ако на седницата присуствуваат мнозинство членови на Уставниот суд од бројот утврден со Уставот на СФРЈ.

Член 3

Во постапката за оценување на уставноста и законитоста, како и во постапката за остварувањето на други права и должности, Уставниот суд донесува одлуки, решенија и заклучоци, на начинот и по постапката што се утврдени со Уставот на СФРЈ и со овој деловник.

Во следење на појавите од интерес за остварување на уставноста и законитоста, Уставниот суд може да дава известувања, мислења и предлози.

Заради уредување на внатрешните односи, Уставниот суд донесува правилници и други акти.

Член 4

Во својата работа и во односите со други органи, со општествено-политички и со други организации и граѓани, Уставниот суд на Југославија го обезбедува начелото на рамноправност на јазиците и писмата на народите и народностите, во согласност со Уставот на СФРЈ и со овој деловник.

Член 5

Уставниот суд ја обезбедува јавноста на работа: на јавни расправи во постапката пред Уставниот суд, со објавување на одлуки и решенија, известување на јавноста за

работата, како и на друг начин, во согласност со овој деловник и со други акти на Уставниот суд.

Јавноста на работата на Уставниот суд може да се исклучи во интерес на безбедноста и одбраната на земјата или кога тоа го бара друг општествен интерес, во согласност со овој деловник и закон.

За исклучување на јавноста одлучува Уставниот суд.

Член 6

Во рамките на своите права и должности, Уставниот суд соработува со органите на општествено-политички заедници, со организации на здружен труд и со други самоуправни организации и заедници, со општествено-политички и други општествени организации и здруженија на граѓани, во согласност со Уставот на СФРЈ и со овој деловник.

Член 7

Претседателот и судиите на Уставниот суд своите права и должности ги вршат на начинот и по постапката што се утврдени со Уставот на СФРЈ, со овој деловник и со општи акти на Уставниот суд.

Член 8

Уставниот суд има секретар, кој ги врши работите и работните задачи утврдени со овој деловник и со други општи акти на Уставниот суд.

Член 9

За вршењето на стручни и други работи и работни задачи Уставниот суд формира Служба на Уставниот суд.

Член 10

Работниците во Службата на Уставниот суд своите самоуправни права, обврски и одговорности ги остваруваат во рамките на Работната заедница, а определени права можат да остваруваат и во рамките на работна единица, во согласност со самоуправниот општ акт на Работната заедница.

Дел втори

ПОСТАПКА ПРЕД УСТАВНИОТ СУД

1. Постапка поведена со предлог за оценување на уставноста и законитоста

Член 11

Органите и организациите од член 387 став 2 од Уставот на СФРЈ со предлог поведуваат постапка за оценување на уставноста и законитоста, во границите на своите овластувања.

Предлог за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста поднесува органот односно лицето овластено со Устав, закон или со друг пропис односно со самоуправен општ акт.

Предлогот содржи особено: назив на законот, друг пропис или општ акт односно самоуправен општ акт чишто одредби се оспоруваат, содржина на одредбите што се оспоруваат, назив и број на службеното гласило во кое е објавен оспорениот акт и причините, фактите и податоците врз кои се заснова предлогот.

Ако самоуправниот општ акт не е објавен во службеното гласило, со предлог се прилага заверен препис на актот кој се оспорува.

Кон предлогот се прилагаат и писмени докази со кои располага подносителот на предлогот и врз кои се повикува во предлогот.

Постапката за оценување на уставноста и законитоста, поведена со предлог, започнува да тече со денот на приемот на предлогот во Уставниот суд, односно со денот на нејзиното предавање на пошта за Уставниот суд.

2. Постапка што Уставниот суд поведува по своја иницијатива

Член 12

Постапката што Уставниот суд сам ја поведува се смета поведена со денот на донесувањето на решение за поведување постапка.

3. Постапка по повод на иницијативата за оценување на уставноста и законитоста

Член 13

Иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста по правило, содржи: назив на законот, друг пропис или општ акт, односно самоуправен општ акт, чишто одредби се оспоруваат, содржина на одредбите на актот чија уставност и законитост се поведува во сомневање, назив и број на службеното гласило во кое е објавен оспорениот акт, ако податоците за тоа подносителот на иницијативата може да ги даде, причини за сомневањето, ако подносителот е во состојба да ги наведе, како и други докази, ако подносителот располага со нив.

Ако самоуправниот општ акт не е објавен во службеното гласило, подносителот на иницијативата го прилага тој акт, ако му е достапен.

Постапката за оценување на уставноста и законитоста по повод на иницијативата се смета поведена со денот на донесувањето на решението од страна на Уставниот суд за поведување постапка.

Решението на Уставниот суд за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста му се доставува на доносителот на оспорениот акт, а подносителот на иницијативата писмено се известува дека е поведена постапка по повод на негова иницијатива.

Ако Уставниот суд не најде основ по повод на иницијативата да поведе постапка, ќе донесе решение односно заклучок за неприфаќање на иницијативата и за тоа ќе го извести подносителот на иницијативата, како и доносителот на оспорениот акт, ако од него во постапката се бараат оспорените акти, податоци или информации.

4. Постапка за решавање на спорови за правата и должностите меѓу општествено-политичките заедници

Член 14

Барање за решавање на спорови за правата и должностите на општествено-политичките заедници од член 375 став 1 точка 5 од Уставот на СФРЈ поднесува собрание на општествено-политичка заедница чиешто право е повредено или на кое, спротивно на уставот и законот, му е наметната определена обврска, ако за решавањето на такви спорови не е предвидена надлежност на друг суд.

Барањето содржи: називи на општествено-политичките заедници меѓу кои настанал спорот, предмет на спорот и фактите што укажуваат дека со акт или со дејствие на едната е повредено правото на другата општествено-политичка заедница.

Постапката за решавање на спорови започнува да тече со денот на приемот на барањето во Уставниот суд, односно со денот на неговото предавање на пошта за Уставниот суд.

Постапката за решавање на спорот од став 1 на овој член се смета за итна.

5. Постапка за решавање на судир на надлежноста меѓу државните органи

Член 15

Кога ќе настане судир на надлежноста меѓу органите од член 375 став 1 точка 6 од Уставот на СФРЈ, барање за решавање на судирот до Уставниот суд поднесува надлежниот орган.

Барање за решавање на судирот на надлежноста меѓу органите може да поднесе и лице по повод на чие право настана судир на надлежноста.

Барањето за решавање на судир на надлежноста, по правило, содржи: назначување на органите што ја присвојуваат односно одбиваат надлежноста за решавање, причините врз основа на кои тоа го прават, како и предлогот за решавање на судирот.

Постапката за решавање на судирот на надлежноста започнува да тече со денот на приемот на барањето во Уставниот суд односно со денот на нејзиното предавање на пошта за Уставниот суд.

ТЕК И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

1. Претходна постапка

Член 16

Предлогот и иницијативата за оценување на уставноста и законитоста, како и барањето за решавањето на спорови меѓу општествено-политичките заедници и судирот на надлежноста, се испитуваат во претходната постапка.

Во постапката на претходното испитување Уставниот суд, по потреба, ги бара податоците и известувањата од подносителот на предлогот, иницијативите и барањата, како и од другите учесници во постапката, на државните органи, организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници; прибавува стручни и други мислења, материјали и докази и други факти и податоци од значење за одлучување.

Во постапката за оценување на уставноста и законитоста Уставниот суд не е ограничен со барањето од предлогот на овластениот предлагач (во натамошниот текст: предлогот) ниту со барањето од поднесената иницијатива).

2. Учесници во постапката, нивните права и должности

Член 17

Како учесник во постапката, во смисла на овој деловник, се сметаат:

- овластениот предлагач;
- подносителот на иницијатива;
- органот, организацијата на здружениот труд, месната заедница, самоуправната интересна заедница и друга самоуправни организација и заедница, чијшто пропис, општ акт, односно самоуправен општ акт се оспорува;
- собранијата на општествено-политичките заедници што поведуваат спор за правата и должностите меѓу општествено-политичките заедници и собранијата на општествено-политичката заедница против која се поведува спор;
- државните органи што ја присвојуваат односно одбиваат надлежноста, како и секој кој поради присвојување односно одбивање на надлежност не можел да го оствари своето право.

Уставниот суд, во текот на постапката, може да повика и претставници од други органи и организации, како и поединци, заради давање на мислења и давање податоци релевантни за донесување на одлука.

Член 18

Органите и организациите, како учесници во постапката пред Уставниот суд, претставуваат овластени претставници.

Како овластени претставници, во смисла на овој деловник, се сметаат лица кои со закон, со друг пропис или општ акт односно со самоуправен општ акт се овластени да ги претставуваат тие органи односно организации.

Овластените претставници, во постапката пред Уставниот суд, можат да обезбедат и да користат правна помош од други стручни лица, за што, пред почетокот на расправата го известуваат Уставниот суд.

Овластениот претставник, како и други учесници во постапката, имаат право во секоја фаза на постапката да ги разгледаат списите и другите материјали, да се запознаат со доказите и со други факти собрани во текот на постапката и да ги користат во постапката пред Уставниот суд, освен во случаите од член 5 на овој деловник.

На учесниците во постапката, како ни на други лица не можат да им се ставаат на увид реферати и нацрт-одлуки, решенија и заклучоци што се подготвени за одлучување и советување.

РАЗГЛЕДУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ

1. Седница на Уставниот суд

Член 19

Предлогот и иницијативата, како и барањето, со податоци, известување и докази, прибавени во претходната постапка, Уставниот суд ги разгледува на седница.

Ако во текот на претходната постапка било поставено прашање за надлежноста на Уставниот суд, Судот претходно ќе одлучи за тоа прашање.

Член 20

Откако ќе го заврши разгледувањето на предлогот за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста, Уставниот суд доставува предлог до доносителот на оспорениот акт заради давање на одговор, или до надлежниот републички односно покраински уставен суд, во смисла на член 389 од Уставот на СФРЈ.

Член 21

Откако ќе го заврши разгледувањето на иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста, Уставниот суд одлучува за прифаќање, односно за неприфаќање на иницијативата.

Ако Уставниот суд ја прифати иницијативата, решение за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста доставува до доносителот на оспорениот акт, заради давање на одговор, или до надлежниот републички односно покраински уставен суд, во смисла на член 389 од Уставот на СФРЈ.

Член 22

Предлогот со кој се тврди дека републичкиот, односно покраинскиот закон истовремено е спротивен на Уставот на СФРЈ и на републичкиот односно покраинскиот устав, се доставува до републичкиот односно до покраинскиот уставен суд заради оценување на неговата согласност со републичкиот односно покраинскиот устав.

Предлогот со кој се тврди дека републичкиот односно покраинскиот закон е во спротивност со сојузен закон, се доставува до републичкиот односно покраинскиот уставен суд заради оценување на неговата согласност со републичкиот односно покраинскиот устав.

Член 23

Предлогот со кој се тврди дека прописот или друг општ акт на органот на општествено-политичка заедница или самоуправниот општ акт истовремено е спротивен на Уставот на СФРЈ или на сојузен закон и на републички односно покраински устав или на републички односно покраински закон, се доставува до републичкиот односно до покраинскиот уставен суд заради оценување на согласноста на оспорениот акт со републичкиот односно со покраинскиот устав и со републичкиот односно покраинскиот закон и со сојузен закон, за чие извршување се одговорни органите во републиките и автономните покраини.

Член 24

Иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста ќе се достави до републичкиот

односно до покраинскиот уставен суд ако по повод на неа Уставниот суд поведе постапка и оцени дека има место за примена на член 389 од Уставот на СФРЈ.

2. Давање можност на доносителот сам да го преиспита оспорениот акт

Член 25

Уставниот суд може во текот на постапката да му даде можност на доносителот на оспорениот акт одредбите што се оспорени сам да ги преиспита.

Во случајот од став 1 на овој член, Уставниот суд го определува и рокот за преиспитување на оспорениот акт.

Ако доносителот на оспорениот акт, во рокот оставен за преиспитување, не го измени оспорениот акт, Уставниот суд ќе ја продолжи постапката за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот акт.

Ако според оцената на Уставниот суд, сторените измени на оспорениот акт се несогласни со Уставот на СФРЈ односно спротивни на сојузен закон, Уставниот суд ќе пристапи кон оценување на уставноста и законитоста на изменетите одредби на оспорениот акт.

Член 26

Ако органите и организациите од член 17 на овој деловник бараат продолжување на рокот за доставување на одговор по повод на предлогот односно решението на Уставниот суд за поведување постапка, Уставниот суд ќе го оцени таквото барање и, ако причините од барањето се оправдани, ќе го продолжи рокот за доставување на одговор.

Член 27

Ако Собранието на СФРЈ, собраната на републики-те односно собраната на автономните покраини и друг орган и организација, против чиишто оспорен акт е поведена постапка, во текот на постапката ќе побара рокот да го усогласи оспорениот акт со Уставот на СФРЈ односно со сојузен закон, Уставниот суд рокот за усогласување ќе го определи зависно од природата и значењето на оспорениот акт, како и постапката предвидена за усогласувањето на тој акт.

Во случајот од претходниот став, постапката за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот акт мирува до денот на истекот на рокот оставен за нејзиното усогласување.

3. Запирање на извршувањето на поединечен акт во текот на водење постапка

Член 28

Уставниот суд може, до донесување на конечна одлука, да нареди запирање на извршувањето на поединечен акт или дејствие што се донесени односно преземени врз основа на оспорениот акт чија уставност и законитост се испитува ако оцени дека со нивното извршување би можеле да настапат неотстранливи штетни последици.

Ако Уставниот суд во текот на постапката оцени дека причините за нареденото запирање, поради изменетите околности, престанаа, ќе се укине наредената мерка запирање на извршувањето на поединечен акт односно дејствие.

4. Запирање на постапката за оценување на уставноста и законитоста и за решавање на споровите за судирот на надлежноста

Член 29

Уставниот суд ќе ја запре постапката за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот акт, ако оспорениот акт во текот на постапката е усогласен со Уставот на СФРЈ односно со сојузен закон и ако оцени дека не постојат причини од член 393 од Уставот на СФРЈ за донесување на одлука за утврдување дека оспорениот акт во време

на важењето не бил во согласност со Уставот на СФРЈ или со сојузен закон односно дека бил во спротивност со сојузен закон.

Уставниот суд ќе ја запре постапката и кога подносителот на предлогот ќе се откаже од предлогот, а Уставниот суд ќе оцени дека не постојат причини сам да ја продолжи постапката за оценување на уставноста и законитоста.

Уставниот суд ќе ја запре постапката кога подносителот на барањето за решавање на спор, односно судир на надлежноста ќе се откаже од барањето.

5. Подготвителна седница на Уставниот суд

Член 30

Уставниот суд, заради разјаснување на состојбата на работите, во секоја фаза на постапка, може да одржи подготвителна седница.

На подготвителната седница можат да се повикаат учесници во постапката, претставници на органи и организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, како и поединци, за што одлучува Уставниот суд.

ЈАВНА РАСПРАВА И ОДЛУЧУВАЊЕ

1. Закажување и одржување на јавна расправа

Член 31

Во постапката за оценување на уставноста и законитоста, пред конечно одлучување, Уставниот суд, по правило, одржува јавна расправа.

На јавната расправа Уставниот суд повикува учесници во постапката и други лица чиешто учество на јавната расправа е потребно. Во случај одделни учесници во постапката и други повикани лица да не дојдат, Уставниот суд може јавната расправа да ја одржи и без нивно присуство. Ако Уставниот суд оцени дека присуството на отсутните учесници во постапката или на други лица повикани е неопходно, ќе ја одложи јавната расправа.

За предметот, местото и времето на одржувањето на јавна расправа се известува јавноста, на начинот утврден со овој деловник и со други општи акти на Уставниот суд.

Член 32

На јавната расправа, судијата кој го определил Судот за известител во предметот ја излага состојбата на работата утврдена во претходната постапка, не изнесувајќи го својот предлог за одлука во предметот.

По излагање на судијата известител, учесниците во постапката ги изнесуваат и образлагаат своите ставови и предлози, а другите повикани лица – своите мислења и факти од интерес за разјаснување на состојбата на работата.

Во текот на јавната расправа, членовите на Уставниот суд можат да поставуваат прашања и да бараат разјаснувања од учесниците во постапката и од други повикани лица за работата што е предмет на јавната расправа.

2. Седница за советување и гласање

Член 33

По завршената јавна расправа, Уставниот суд одржува седница за советување и гласање.

На седницата за советување и гласање, судијата известител ја излага правната и фактичката состојба на работата, утврдена во претходната постапка и на јавната расправа и му дава предлог за одлука на Уставниот суд.

По завршената расправа за предлогот на судијата известител, се преминува на гласање.

Ако во текот на седницата се дадени повеќе предлози, најпрво се гласа за предлогот на судијата известител во предметот, а ако тој предлог не се усвои, се гласа за сите други предлози по редоследот по кој се поднесени.

3. Продолжување на рокот за усогласување на законот со уставот

Член 34

Кога Уставниот суд со одлука ќе утврди дека законот не е во согласност со Уставот на СФРЈ, односно дека е спротивен со сојузен закон, а Собранието на СФРЈ, односно Собранието на републиката, односно Собранието на автономната покраина ќе побара рокот за усогласување да се продолжи, Уставниот суд ги оценува причините и може да го продолжи рокот за усогласување, кој не може да биде подолг од шест месеци од денот на истекот на рокот кој со одлука на Уставниот суд бил оставен за усогласување.

4. Одлучување без одржување на јавна расправа

Член 35

Во постапката за оценување на уставноста и законитоста, Уставниот суд може да одлучува и без одржување на јавна расправа ако оцени дека во текот на постапката работата е доволно разјаснета и дека врз основа на прибавените докази може да одлучи и без одржување на јавна расправа, како и ако веќе одлучува за таа работа, а во предлогот не се дадени нови причини за поинакво определување во таа работа и ако постојат услови за запирање на постапката.

5. Форми и начин на одлучување

Член 36

Во постапката за оценување на уставноста и законитоста, Уставниот суд со одлука утврдува:

- дека сојузниот, републичкиот или покраинскиот закон не се во согласност со Уставот на СФРЈ, односно дека републичкиот или покраинскиот закон се во спротивност со сојузен закон;

- дека одредбите на законот што не се во согласност со Уставот на СФРЈ, односно одредбите на републичкиот или покраинскиот закон што се во спротивност со сојузен закон, престануваат да важат ако надлежното собрание, во рок од член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, не го усогласи законот со Уставот на СФРЈ, односно не ја отстрани спротивноста на републичкиот или покраинскиот закон и на сојузниот закон;

- дека законот, друг пропис, општ акт или самоуправен општ акт во време на важењето не бил во согласност со Уставот на СФРЈ или со сојузен закон односно дека бил во спротивност со сојузен закон.

Во постапката за оценување на уставноста и законитоста, Уставниот суд со одлука го поништува односно го укинува прописот, освен законот, или општиот акт на органот на општествено-политичката заедница или самоуправниот општ акт што не е во согласност со Уставот на СФРЈ или е во спротивност со сојузен закон за чие извршување се одговорни сојузните органи, односно прописот или друг општ акт на сојузниот орган што не е во согласност со сојузен закон.

Уставниот суд со одлука го одбива предлогот за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот акт чие испитување е поведено со предлог.

Член 37

Во постапката за оценување на уставноста и законитоста, Уставниот суд со решение:

- поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста по повод на иницијативата;

- ја запира постапката поведена за оценување на уставноста и законитоста;

- го определува рокот за доносителот на оспорениот акт што самиот, пред донесувањето на одлука да го преиспита оспорениот акт;

- ја наредува, односно укинува привремената мера за запирањето на поединечни акти од извршување.

Уставниот суд со решение одлучува за неприфаќање на иницијативата за поведување постапка ако во постапката не одлучи тоа да го стори со заклучок.

Член 38

Во постапката за решавање на спорови меѓу општествено-политички заедници и судир на надлежноста меѓу државните органи, Уставниот суд донесува одлуки.

Член 39

Одлуките и решенијата во постапката за оценување на уставноста и законитоста и во постапката за решавањето на спорови меѓу општествено-политичките заедници и судирот на надлежноста меѓу државните органи мораат да бидат образложени.

Член 40

За давање на мислење и предлози од чл. 376, 377 и 378, како и за продолжување на рокот од член 384 став 3 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд одлучува со заклучок.

Член 41

Одлука, решение и заклучок се сметаат донесени ако за одлуката, решението или заклучокот гласаат повеќето членови на Уставниот суд од бројот утврдени со Уставот на СФРЈ.

6. Содржина на одлуката и нејзиното објавување и извршување

Член 42

Одлуката на Уставниот суд содржи уведен дел, причини, изрека и имиња на членовите на Уставниот суд што учествувале во нејзиното донесување. Ако при одлучувањето имало и издвоени мислења, тоа се назначува во одлуката.

Член 43

Одлуката на Уставниот суд се објавува во „Службен лист на СФРЈ“, како и во службеното гласило во кое е објавен законот, друг пропис или општ акт на органот на општествено-политичката заедница или на начинот на кој се објавува самоуправниот општ акт за кој одлучува Уставниот суд, и тоа на јазикот на кој е објавен актот во службеното гласило односно на јазикот на кој е објавен самоуправниот општ акт на друг начин.

На начинот утврден во претходниот став од овој член може да се објави и решение на Уставниот суд, ако Уставниот суд одлучи да се објави решението.

Член 44

Уставниот суд одлучува за поднесување на барање до Сојузниот извршен совет, за извршување на неговите одлуки и за преземање мерки спрема одговорното лице.

7. Начин на известување на јавноста за работата на Уставниот суд

Член 45

Јавноста во работата на Уставниот суд се обезбедува со објавување на местото и времето на одржување на седници и јавни расправи, со информирање на работните луѓе и граѓаните преку печат, радио, телевизија и други форми на јавно информирање; со известување на печатот и обезбедување присуство на нејзините претстаници на седниците и на јавните расправи; со повремено јавно објавување на одлуки и мислења, како и на друг начин во согласност со овој деловник и со други општи акти на Уставниот суд.

Дел трети

ЗАПИСНИЦИ ОД СЕДНИЦИТЕ

Член 46

За текот на седниците на Уставниот суд се водат записници, и тоа: записник од редовната седница, записник од седницата за одржување на јавна расправа, записник од седницата за советување и гласање и записник од посебна седница на Уставниот суд.

Член 47

Записникот за текот на седницата на Судот особено содржи: име на присутните и отсутните членови на Судот, предмет на одлучување, односно разгледување; одлука односно решение или заклучок на Уставниот суд; име и презиме на член на Уставниот суд кој гласал против одлуката односно решение или заклучок и причини за тоа, ако тоа го бара член на Уставниот суд во записникот да се внесе, како и констатацијата дека член на Уставниот суд, по повод на одлуката односно решението го издвоил своето мислење.

Записникот од редовната и записникот од посебната седница се верификуваат на наредната седница на Уставниот суд.

Записникот од јавната расправа и записникот од седницата за советување и гласање се сметаат усвоени ако член на Уставниот суд, во рок од пет дена од денот на доставувањето на записникот не стави забелешки. Ако член на Уставниот суд стави забелешки, записникот со забелешките ќе се изнесе на седницата на Уставниот суд заради верификација.

Член 48

Записникот од редовната и записникот од посебната седница го потпишуваат претседателот на Уставниот суд и секретарот на Уставниот суд.

Записникот од јавната расправа и записникот од седницата за советување и гласање го потпишуваат претседателот на Уставниот суд, судијата известител во предметот и записничарот.

Член 49

Покрај водењето на записник, текот на седницата, јавната расправа или советување може да се сними или стенографира.

Стенограмот или магнетоскопот се авторизира и претставува составен дел на записникот.

Дел четврти

ОДНОСИ И СОРАБОТКА СО ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

1. Соработка со уставните судови на републиките и уставните судови на автономните покраини и со други органи и организации

Член 50

Во остварувањето на своите функции, Уставниот суд соработува со уставните судови на републиките и со уставните судови на автономните покраини во прашањата од заеднички интерес за обезбедување заштита на уставноста и законитоста.

Во остварувањето на таа соработка, Уставниот суд поведува и разгледува прашања од заеднички интерес и учествува во нивното разгледување, ја усогласува уставно-судската практика, разменува мислења, информации и други материјали и подготвува реферати и други материјали за прашањата од заеднички интерес за остварување на заштита на уставноста и законитоста.

Уставниот суд организира заеднички состаноци и советувања, учествува на состаноците и советувањата што ги организира републичкиот односно покраинскиот Уставен суд и развива и други форми на меѓусебна соработка со уставните судови на републиките и уставните судови на автономните покраини.

Член 51

Во оценување на уставноста на законите, Уставниот суд, во рамките на правата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ, ја остварува соработката со Собранието на СФРЈ, со собранијата на социјалистичките републики и собранијата на автономните покраини, а во постапката за оценување на уставноста и законитоста на други прописи, општи акти и самоуправни општи акти – со органите и организациите што го донеле оспорениот акт.

Член 52

Во следење на појавите од интерес за остварување на уставноста и законитоста, Уставниот суд соработува особено со соодветни сојузни органи и организации и заедници.

Член 53

Кога Собранието на СФРЈ го разгледува предлогот односно решението на Уставниот суд за поведување постапка, Уставниот суд може да определи свој претставник што ќе учествува на седницата на Собранието, ако тоа го барало Собранието.

Во случај од став 1 од овој член претставникот на Уставниот суд има права и должности што ќе му ги определи Уставниот суд.

Кога Собранието на СФРЈ ги разгледува мислењата и предлозите на Уставниот суд, дадени во следење на појавите од интерес за остварување на уставноста и законитоста, Уставниот суд определува свој претставник заради учество на седницата на Собранието на СФРЈ ако тоа го бара Собранието.

Член 54

Во остварувањето на своите функции, Уставниот суд, соработува со општествено-политичките и со други општествени организации, како и со здруженија на граѓани, во прашањата за заштита на уставноста и законитоста.

Член 55

Во обезбедување заштита на уставноста и законитоста во согласност со Уставот на СФРЈ, Уставниот суд користи материјали, известувања и податоци на органите и организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, на научни установи и научни и стручни работници.

2. Меѓународна соработка

Член 56

Уставниот суд на Југославија ја остварува соработката со уставните судови и со слични органи на странски земји што се занимаваат со заштита на уставноста и законитоста, врз принципите на надворешна политика и меѓународни односи на Југославија и во согласност со нејзините меѓународни обврски.

За воспоставувањето на соработка, како и за видовите и формите на соработка одлучува Уставниот суд на своја седница.

Средства за меѓународна соработка се обезбедуваат во буџетот на Судот.

Дел петти

ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТАТА НА
УСТАВНИОТ СУД1. Остварување на правата и должностите на членовите на
Уставниот суд

Член 57

Претседателот и судиите на Уставниот суд своите права и должности ги остваруваат на начинот утврден со Уставот на СФРЈ, со овој деловник и со други општи акти на Уставниот суд.

Член 58

Претседателот на Уставниот суд го претставува Уставниот суд во земјата и во странство, свикува седници, предлага дневен ред на седница и претседава со седниците, ја усогласува работата во Уставниот суд и работата на работните тела на Уставниот суд, се грижи за примена на Деловникот на Уставниот суд, за остварување на програмата за работа на Уставниот суд и заклучоците на Уставниот суд, како и за организирање и остварување на соработка со сојузните органи, со општествено-политички организации и заедници и здруженија, со републички односно покраински уставни судови и врши и други права и должности утврдени со Уставот на СФРЈ, со овој деловник и со други акти на Уставниот суд.

Претседателот на Уставниот суд потпишува одлуки, решенија и заклучоци, како и општи и поединечни акти што ги донесува Уставниот суд.

Член 59

Претседателот на Уставниот суд свикува седници на Уставниот суд по сопствена иницијатива.

Претседателот на Уставниот суд е должен да свика седница кога тоа ќе го заклучи Уставниот суд или ако закажување на седница побараат најмалку тројца судии.

Член 60

Претседателот, во случај на отсутност или спреченост, го заменува судија на Уставниот суд, според распоредот што го утврдува Уставниот суд.

Член 61

Член на Уставниот суд има право и должност да му предлага на Уставниот суд претресување на одделни прашања од надлежноста на Уставниот суд и да учествува во претресот и одлучувањето за секое прашање за кое се расправа на седниците на Уставниот суд, да му дава иницијативи и предлози на Уставниот суд во вршењето на неговите функции и да учествува во работата на работните тела на Уставниот суд.

Член 62

Член на Уставниот суд има права и должност да гласа за работа за која одлучува Уставниот суд.

Член на Уставниот суд кој во постапката на одлучување ќе го издвои мислењето има право и должност писмено да го изложи и образложи.

Издвоеното мислење на член на Уставниот суд се објавува кон одлуката во збирката „Одлуки и мислења на Уставниот суд на Југославија“ и во „Билтенот на Уставниот суд на Југославија“.

Член 63

Претседателот и судиите на Уставниот суд уживаат имунитет врз основа на Уставот на СФРЈ.

Уставниот суд може да одлучи да се примени имунитет спрема претседателот или судија на Уставниот суд кој не се повикал на имунитет.

Член 64

Уставниот суд може да одлучи претседателот или судија на Уставниот суд против кого е поведена кривична постапка да не врши должност во Уставниот суд додека грае постапката.

Член 65

Претседателот и судиите на Уставниот суд можат да бидат разрешени и пред истекот на мандатот од причините утврдени во став 1 на член 382 од Уставот на СФРЈ.

Причините за разрешување ги утврдува Уставниот суд, и за тоа го известува Собранието на СФРЈ.

Член 66

Ако Уставниот суд утврди дека причините за разрешување на судија или на претседателот на Уставниот суд во случајот од член 65 став 1 на овој деловник се оправдани, а Собранието на СФРЈ, во рок од три месеци од денот на поднесување на барањето за разрешување, не донесе одлука, Уставниот суд на барање од член на Уставниот суд, со своја одлука ќе утврди дека му престанала должноста во Уставниот суд и за тоа ќе го известува Собранието на СФРЈ.

Член 67

Мандатот на судија на Уставниот суд му истекнува со денот на истекот на осум години од денот на неговиот избор за член на Уставниот суд.

Претседателот на Уставниот суд е должен шест месеци пред истекот на мандатот да го известува за тоа Претседателството на СФРЈ.

Член 68

Претседателот и судиите на Уставниот суд имаат посебна легитимација, чијашто форма и содржина ја утврдува Уставниот суд.

2. Работни тела на Уставниот суд

Член 69

Уставниот суд има комисии, како работни тела на Уставниот суд.

Комисиите, зависно од работите заради кои се формираат, можат да бидат постојани и повремени.

Постојани комисии се формираат со одлука на Уставниот суд, со која се утврдува и нивниот делокруг и состав.

Комисијата има претседател и секретар.

Членовите на постојаните комисии се именуваат на две години и по истекот на тоа време можат да бидат повторно именувани за членови на таа комисија.

Повремени комисии се формираат и нивните задачи и состав ги утврдува Уставниот суд со свое решение.

3. Секретар на Уставниот суд

Член 70

Секретарот на Уставниот суд се грижи, според упатствата на претседателот на Уставниот суд и во согласност со овој деловник, за подготвување седници на Уставниот суд, за изготвување и доставување материјали потребни за работа на Уставниот суд и за неговите тела; му помага на претседателот на Уставниот суд во вршењето на неговите права и должности во врска со организирањето и подготвувањето на седници на Уставниот суд и во извршувањето на заклучоците на Уставниот суд; им обезбедува на работните тела помош и соработка на стручните, техничките и

на другите служби на Уставниот суд; одговара пред Уставниот суд за законита и ефикасна работа на службата и врши други работи што ќе му ги довери Уставниот суд и претседателот на Уставниот суд.

Секретарот на Уставниот суд се грижи за извршување на заклучоците на Уставниот суд и непосредно ги извршува заклучоците на Уставниот суд од својот делокруг.

Секретарот на Уставниот суд, во поглед на раководење со работата на Службата и засновање и престанок на работниот однос на работниците во Работната заедница на Службата на Уставниот суд, има права и должности на функционер што раководи со сојузен орган на управа ако со овој деловник односно со друг општ акт на Уставниот суд не е определено поинаку.

Член 71

Секретарот на Уставниот суд го именува и разрешува Уставниот суд.

Секретарот на Уставниот суд се именува на четири години и по истекот на тоа време може да биде повторно именуван на таа функција.

Секретарот на Уставниот суд е наредбодавец за извршувањето на претсметки на Уставниот суд.

За својата работа секретарот е одговорен пред Уставниот суд.

Член 72

Со Службата на Уставниот суд непосредно раководи секретарот на Уставниот суд.

За работата на Службата на Уставниот суд секретарот е одговорен пред Уставниот суд.

Надзор над работата на Службата на Уставниот суд врши Уставниот суд.

Дел шести

СЛУЖБА НА УСТАВНИОТ СУД

Член 73

Уставниот суд со одлука ја организира Службата на Уставниот суд и го утврдува нејзиниот делокруг.

Работите и работните задачи на Службата на Уставниот суд поблиску ги утврдува секретарот на Уставниот суд, во согласност со одлуката на Уставниот суд.

Со одлуката за формирање и определување делокругот на Службата на Уставниот суд, Уставниот суд го утврдува и бројот на раководните работници.

Раководните работници се назначуваат на четири години и по истекот на тоа време можат да бидат повторно назначени на иста должност.

Бројот на другите работници и посебните услови потребни за вршење на работи и работни задачи во Службата на Уставниот суд ги утврдува секретарот на Уставниот суд со решение за внатрешната организација и систематизација на работите и работните задачи на Службата, со согласност на Уставниот суд, а по претходно прибавено мислење од Работната заедница на Службата на Уставниот суд.

Член 74

На работниците во Службата на Уставниот суд согласно се применуваат одредбите на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата што се однесуваат на остварувањето на самоуправните права, обврски и одговорности, на работните односи на работниците и начинот на стекнување, утврдување и распоредување на доходот на Работната заедница и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на сојузните органи на управата и на сојузните организации.

Дел седми

ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ

Член 75

Деловникот на Уставниот суд се смета за усвоен кога за него ќе гласаат мнозинство членови на Уставниот суд од бројот утврден со Уставот на СФРЈ.

Член на Уставниот суд има право да предложи измени и дополненија на деловникот, за што одлучува Уставниот суд.

Дел осми

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 76

Постапката утврдена со овој деловник ќе се применува на сите предмети чијашто постапка е во тек на денот на влегувањето во сила на овој деловник.

Член 77

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Со денот на влегувањето во сила на овој деловник престанува да важи Деловникот на Уставниот суд на Југославија објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74.

Су. бр. 136
21 февруари 1985
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Васил Гривчев с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО И НАСЕЛУВАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ ОД МОРСКОТО КРАЈБРЕЖЈЕ, ОСТРОВИ ИЛИ ДЕЛОВИ НА ОСТРОВИ

1. Угостителската работна организација „Модра Шпиља“, од Комижа, во својство на овластен предлагач, согласно со член 387 став 2 точка 8 од Уставот на СФРЈ, покрена пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за забрана и ограничување на движењето и населувањето на одделни делови на морското крајбрежје, острови или делови на острови, донесена од страна на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/80, 34/80 и 39/84), бидејќи со точка 4 од Одлуката е забрането движењето на странци на островите Вис и Бишево.

Покрај тоа, со предлогот е барано, доколку заради интерес на сигурноста и одбраната на земјата Одлуката на Сојузниот извршен совет остане во сила, да се донесе акт со кој на таа работна организација би ѝ се осигурала компензација.

2. Со одредбата на точка 4 од Одлуката е определено дека на островите Вис, Бишево и Ластово, како и на помалите острови и карпи околу нив, е забрането движењето и населувањето на странци. Со другите одредби на Одлуката е определено уште на кои делови од морското крајбрежје, острови и делови на острови се забранува и ограничува движењето и населувањето на странци.

3. Според одредбата на член 201 од Уставот на СФРЈ странците во Југославија ги уживаат слободите и правата на човекот утврдени со уставот и имаат други права и

должности утврдени со закон и меѓународен договор. Во согласност со оваа одредба на Уставот на СФРЈ и со член 51 од Законот за преминување на државната граница и движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/79 и 56/80) е пропишано дека Сојузниот извршен совет на предлог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи односно функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на народната одбрана, може кога тоа го бараат причините за безбедност на државната граница или за одбраната на земјата да забрани или ограничи движење и населување во одделни гранични подрачја на копното, реките и езерата со одлабочина до 10 км, односно на одделни делови од морското крајбрежје и островите или на делови од острови. Одлуката на Сојузниот извршен совет е донесена во согласност со овластувањето од член 51 на наведениот закон, на предлог од Сојузниот секретаријат за народна одбрана и Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. Според оцената на Уставниот суд, поради тоа Одлуката е согласна со Уставот на СФРЈ и не е во спротивност со наведената одредба на Законот.

За донесување на акт со кој на угостителската работна организација „Модра шпиља” во Комижа би ѝ се осигурала компензација Уставниот суд на Југославија во смисла на член 375 став 1 од Уставот на СФРЈ не е надлежен.

4. Уставниот суд на Југославија врз основа на член 375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 13 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија на седницата одржана на 20 февруари 1985 година, без одржување на јавна расправа, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот да се утврди дека точка 4 на Одлуката за забрана и ограничување на движењето и населувањето на одделни делови на морското крајбрежје, острови или делови на острови не е согласна со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со законот.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Васил Гривчев и судиите: д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, Славко Кухар, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи.

У. бр. 293/84
20 февруари 1985 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија
д-р Васил Гривчев, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

За советник на претседателот на Сојузниот општествен совет за стопански развој и економска политика се

назначува Славица Бакрач, досегашен советник на претседателот на тој општествен совет.

С.п.п. бр. 364
28 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК – ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

Се назначува за помошник – директор на Сојузната управа за царини Стојан Каракиќ, досегашен помошник – директор на таа управа.

С.п.п. бр. 366
28 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/74 и 55/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА СОЛИДАРНОСТ СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

За директор на Фондот за солидарност со неврзаните земји и со земјите во развој се назначува Саво Лакиќ, порано делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

С.п.п. бр. 367
28 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/74 и 55/78), Сојузниот извршен совет донесува

ПРЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА СОЛИДАРНОСТ СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

Се разрешува од должноста директор на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој Владислав Божидаревик, поради истекот на времето на кое е назначен.

Именуваниот се става на располгање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С.п.п. бр. 369
28 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
225. Одлука за условите и начинот на пренесување девизи на давателите на услуги на превоз во меѓународниот стоковен сообраќај во 1985 година	629
226. Одлука за измена на Одлуката за користењето на девизите што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажбата на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажбата на девизи и за ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на тие производи	629
227. Одлука за измена на Одлуката за височината на стапката на затезната камата	630
228. Одлука за престанок на важњето на Одлуката за условите и начинот на продажба на одделни производи од домашно производство на странски физички лица за динари што потекнуваат од продажба на ефективни странски пари и за ослободување од плаќање основен данок на промет на тие производи	630
229. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за превоз на патници и предмети на другите на југословенските железници	630
230. Одлука за усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица	630
231. Одлука за условите за стекнувањето, за височината и начинот на користење на додаток за помош и нега	631
232. Одлука за употреба на средствата на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници наменети за закрепнување на уживателите на пензија во 1985 година	633
233. Одлука за износот на додатокот на деца на воените осигуреници	633
234. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1985 година	634
235. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и динарските пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1985 година	634
236. Правилник за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружен труд	636
237. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за индикациите за протетички и ортотички средства и санитарни справи, за стандардите за материјалот и за роковите на траењето на тие средства и справи	642
238. Наредба за начинот на исплатување надомест за неискористени бесплатни и повластени возења во патничкиот сообраќај во 1985 година и за документацијата што се поднесува кон барањето за исплата на тој надомест	642
239. Наредба за измени на Наредбата за височината на надоместот за користење на уреди и услуги на контролата на летање и водење на воздухоплови во јавниот превоз во воздушниот сообраќај	643
240. Самоуправна спогодба за регулирање на лекувањето на осигуреници на СФРЈ во странство	644
241. Деловник на Уставниот суд на Југославија	646
Одлука за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за забрана и ограничување на движењето и населувањето на одделни делови од морското крајбрежје, острови или делови на острови	653
Назначувања и разрешувања	653

